

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 25 октомври 1996
Скопје

Број 59

Год. LII

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1066.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за вршење на нотарските работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 16 октомври 1996 година.

Број 08-3570/1 Претседател
16 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р,

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ

Глава прва

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува вршењето на нотарските работи, се определуваат условите и постапката за основање на нотаријати и за именување на нотари и се утврдува делокругот на работата на нотаријатот.

Член 2

Нотарот, нотарските работи ги врши слободно, независно, самостојно, стручно и непристрасно врз основа на закон, други прописи и општи акти засновани врз закон.

Член 3

(1) Нотаријатот е самостојна, независна јавна служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции.

(2) Нотарот ја врши својата служба како основно занимање за времето за кое е именуван.

Член 4

(1) Нотарските исправи се исправи за правни работи и изјави што ги составил нотарот, записници за правните работи што ги извршил нотарот или биле извршени во негово присуство, како и потврди за факти за кои тврди нотарот.

(2) Нотарските исправи и нивните преписи издадени согласно со овој закон имаат сила на јавна исправа ако при нивното составување и издавање се исполнети потребните формалности предвидени со овој закон.

(3) Нотарскиот акт може да биде извршна исправа во случаите предвидени со овој закон.

Член 5

Нотарските работи се вршат со примена на начелата на гарантирање на законито вршење на работите; одговорност за причинетата штета во вршењето на нотарските работи; диспозиција и неспорност на правниот однос; надзор над законитоста во вршењето на нотарските работи и надоместок за извршената работа.

Член 6

Нотарот е овластен да ги застапува странките во неспорните работи пред судовите и другите органи, ако тие работи се во непосредна врска со нотарскиот акт.

Член 7

(1) Нотарот има свое службено седиште на подрачјето на кое ја врши својата должност.

(2) Нотарот има свој службен печат и штембил.

(3) Печатот го содржи името и презимето на нотарот, неговото седиште и грбот на Република Македонија.

(4) Покрај потписот на нотарот секогаш стои и печатот.

Член 8

Нотарските исправи издадени во странство имаат иста правна важност како да се издадени согласно со овој закон под услов на реципроцитет.

Член 9

(1) Нотаријатите се организираат врз територијален принцип во седиштата на основните судови.

(2) Службеното седиште за подрачјето на кое е именуван нотарот го определува министерот за правда (во натамошниот текст: министерот) врз основа на претходно прибавено мислење од подрачната комора (во натамошниот текст: комора).

(3) Бројот на нотарите во седиштата на основните судови се определува, зголемува или намалува со оглед на потребата за брзо и ефикасно вршење на нотарските работи.

(4) Нотарските седишта во Република Македонија ги определува министерот врз основа на прибавеното мислење на судовите и комората, водејќи притоа сметка на подрачјето на секој основен суд да има најмалку еден нотар.

(5) Ако на подрачјето на основниот суд има повеќе од 20.000 жители според последниот службен попис, по правило тој суд треба да има најмалку по еден нотар на секои 20.000 жители.

(6) При определувањето на бројот и седиштата на нотарите, министерот ќе ги земе предвид развиеноста на правниот живот на подрачјето, обемот и видот на предметите во судот и во другите органи и институции од влијание за обемот на нотарските работи.

(7) Нотарот мора во местото кое му е определено како службено седиште да има своја канцеларија и свое живеалиште.

(8) Наградата на нотарите на едно подрачје е иста со наградата на нотарите од друго подрачје според утврдена тарифа. За оваа цел, нотарот на крајот на секоја година од неговото работење до својата подрачна комора и до судот од неговото место треба да го достави вкупниот број акти и висината на надоместокот добиен

во текот на таа година во рок од еден месец по истекот на секоја година. Во следните 15 дена, претседателите на коморите и судовите ќе ги достават собраните податоци до Главниот совет на нотаријатот и до министерот.

(9) Непочитувањето на обврските од став 8 на овој член претставува тешка дисциплинска повреда.

Глава втора

ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА НОТАРИТЕ

Услови за именување

Член 10

(1) За нотар може да биде именувано лице кое:

- а) е државјанин на Република Македонија;
- б) има деловна способност и ги исполнува општите услови определени со закон за засновање работен однос во државен орган;
- в) е дипломиран правник;
- г) има работно искуство на правни работи најмалку пет години;

- д) положило нотарски испит;
- е) ужива углед за вршење на нотарските работи и
- е) може да докаже дека ќе обезбеди опрема и просторни кон, согласно со критериумите утврдени од министерот, се потребни за вршење на нотарската служба.

(2) За нотар не може да се именува лицето:

- против кое е поведена истрага;
- кое е осудено за кривично дело од користољубие или друго кривично дело кое се гони по службена должност, се додека траат правните последици од пресудата;
- на кое со одлука на надлежен орган му престанала функцијата на судија, државен службеник или нотар, додека не поминат три години од денот на престанувањето на функцијата и
- кое е презадолжено.

Постапка за именување

Член 11

(1) Нотарот се именува со решение на министерот врз основа на конкурс.

(2) Конкурсот за именување на нотари го распишува министерот, а го спроведува комората, која за таа цел формира комисија од седум члена.

(3) Во конкурсот мора да биде определено подрачјето за кое треба да се именува нотар. Ако истовремено се распишува конкурс за повеќе нотарски места, во конкурсот се соопштува дека кандидатите можат да се пријават за сите нотарски места. Кандидатите можат да го определат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат именувани.

(4) Конкурсот за именување на нотари се објавува во дневниот печат и во „Службен весник на Република Македонија“.

(5) Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати не смее да биде пократок од 30 дена, од објавувањето на конкурсот.

(6) Пријавите со прилозите со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на нотар предвидени во членот 10 на овој закон се поднесуваат писмено до комората.

(7) По истекот на предвидениот рок, комората е должна да ги достави до министерот примените пријави со свое мислење, како и резултатите од гласањето најдоцна во рок од 30 дена од завршувањето на конкурсот.

Член 12

(1) Нотарот нотарските работи ги врши од денот на неговото именување.

(2) Работното време во нотарските канцеларии го определува министерот со свој правилник во согласност со комората.

Нотарска свечена изјава и повелба за поставување

Член 13

(1) По именувањето нотарот е должен да даде свечена изјава пред министерот за правда, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и претседателот на Главниот совет на нотаријатот.

(2) Нотарската свечена изјава гласи:

„Изјавувам дека нотарските работи ќе ги вршам совесно, чесно и непристрасно, во согласност со Уставот и законите на Република Македонија и дека ќе ги заштитувам интересите на странките“.

(3) По давањето на свечената изјава министерот или од него овластеното лице, му предава на нотарот повелба за поставување.

(4) Комората ќе го определи и објави во „Службен весник на Република Македонија“ датумот на почетокот со работа на нотарот, откако ќе и биде доставена копијата од повелбата за поставување.

(5) Ако нотарот не започне со работа во рок од три месеци од објавувањето на датумот на почетокот со работа во „Службен весник на Република Македонија“, се смета дека воопшто не започнал со работа.

(6) Нотарот може пред истекот на рокот предвиден во став 5 на овој член да побара од министерот продолжување на рокот за уште три месеци, поради оправдани и прифатливи причини.

(7) Поставените нотари се запишуваат во Именикот на нотарите што го води комората.

Осигурување од одговорност

Член 14

(1) Нотарот е должен пред започнувањето со работа да се осигура од одговорност за штета која би можел да им ја причини на трети лица при вршењето на неговата нотарска служба. Во условите за осигурување може да се предвиди штетата до определен износ нотарот непосредно да ја надомести.

(2) Најнискиот износ на осигурување се определува во висина на десетгодишна просечна плата во Републиката пресметана според податоците од Заводот за статистика.

(3) Во случај на недоволен износ на осигурување за надоместување на причинетата штета, Главниот совет на нотаријатот ќе ја плати разликата со право на регрес во рок од три месеци и со есконтна каматна стапка пресметана од Народната банка на Република Македонија.

(4) При измена на условите на осигурување, нотарот е должен, откако за тоа ќе прими известување од комората, без одлагање да го усогласи своето осигурување со изменетите услови.

(5) Нотарот е должен уредно да го продолжува осигурувањето од одговорност.

(6) Комората може да го преземе осигурувањето од одговорност на сите нотари во Република Македонија. Во тој случај, нотарите се должни на комората да ѝ плаќаат надоместок за осигурување од одговорност.

(7) Повредата на обврската за осигурување од одговорност, односно неплаќањето на надоместок на комората за осигурување претставува тешка повреда на нотарската служба. На нотарот кој не ја извршил оваа обврска привремено му се одзема правото за вршење на сл. ата, сè додека не го регулира плаќањето или моа да биде разрешен.

(8) Условите за осигурување заеднички ги утврдуваат осигурувачите во договор со министерот и комората. Осигурувачите се должни за секоја наредна го-

дина пред истекот на тековната година да го определат осигурувачот кој ќе ги застапува. Ако осигурувачите не постапат така најдоцна до крајот на октомври на тековната година, за застапник на осигурувачот ќе се смета осигурувачот кого ќе го определи министерот.

Печат, штембил и потпис

Член 15

(1) По давањето на свечената изјава нотарот е должен без одлагање да побара од Главниот совет на нотаријатот да му биде изготвен печат.

(2) Отпечатоците од печатот и штембилот, како и потписот на нотарот ги одобрува и заверува претседателот на основниот суд на чие подрачје нотарот има седиште. Заверените отпечатоци и потписи се депонираат во комората и во судот.

(3) Нотарот може да има само еден службен печат.

(4) Нотарот е должен својот печат и штембил да ги чува со посебно внимание, а ако ги изгуби должен е веднаш да го извести судот на чие подрачје е неговото седиште и комората, и тоа со телеграма или телекс, како и со непосредно предавање на поднесокот или со препорачано писмо.

(5) За изгубениот печат или штембил, судот од став 4 на овој член ќе објави оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај печатот или штембилот подоцна да биде најден, тој ќе се поништи така што се сече на два дела.

(6) Одобреното и заверката на отпечатоците на новиот печат и штембил се врши според постапка предвидена во став 2 на овој член. Истата постапка се спроведува и за измена на печатот и штембилот.

Причини за престанување на функцијата нотар

Член 16

(1) Функцијата на нотарот престанува:

- а) со смрт;
- б) со исполнување услови за старосна пензија;
- в) со писмена оставка;
- г) ако биде осуден за кривично дело од користољубие за кое се гони по службена должност, или ако биде осуден на безусловна казна затвор над шест месеци, или ако му биде изречена забрана за вршење на нотарската функција;
- д) ако без оправдани причини не започне со работа во рок од три месеци од објавувањето на неговото именување во „Службен весник на Република Македонија“;
- е) со разрешување.

(2) Во случаите од став 1 точки а) до д) на овој член, министерот ќе донесе решение за престанување на функцијата.

Оставка

Член 17

(1) Нотарот може во секое време да побара да биде ослободен од должност. Барањето се поднесува писмено до министерот. Рокот за ослободување од должноста изнесува три месеци.

(2) Со истекот на рокот од став 1 на овој член, престанува должноста на нотарот, освен ако заради обезбедување на уредно вршење на службата, министерот не определи друг рок. Својата одлука министерот треба да ја донесе пред истекот на рокот од став 1 на овој член.

Разрешување

Член 18

(1) Нотарот ќе биде разрешен ако:

- а) престанат да постојат условите за вршење на функцијата од член 10 на овој закон или дополнително се утврди дека при именувањето тие не постоеле;

б) не даде свечена изјава;

в) се вработи или ако почне да користи старосна пензија;

г) со судска одлука му биде одземена или ограничена деловната способност;

д) трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата и

е) не го продолжува уредно своето осигурување од одговорност или не и плаќа надоместок за осигурување на комората.

(2) Одлуката за разрешување на нотарот ја донесува министерот по претходно прибавено мислење на основниот суд и истата е конечна.

Известување за престанокот на вршењето на функцијата

Член 19

(1) За престанокот на вршењето на функцијата на нотарот, министерот ќе ја извести комората и судот на чие подрачје нотарот има седиште.

(2) Врз основа на известувањето на министерот, комората ќе го избрише нотарот од именикот на нотарите и за тоа ќе објави оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) Судот од став 1 на овој член ќе ги поништи печатите и штембилите на нотарот на начин определен во член 15 став 5 на овој закон.

Чување на списите

Член 20

(1) Ако на нотарот му престане функцијата, или ако го премести своето седиште на подрачјето на друг надлежен суд, неговите списи и книги, како и документите кои службено му се предадени и печатите и штембилите што се прогласени за неважечки, ќе ги преземе на чување надлежниот суд.

(2) Во случајот од став 1 на овој член преписите и изводите од списите на нотарот ќе ги издава надлежниот суд.

(3) Ако по престанокот на функцијата или преместувањето на неговото седиште нотарот повторно биде поставен за нотар на подрачјето на кое порано имал свое седиште, списите, книгите, печатите и штембилите што биле преземени од чување можат повторно да му бидат вратени. За враќањето одлучува министерот.

(4) Нотарските акти и книги се чуваат трајно.

(5) Во однос на предавањето на нотарските акти на архивот за чување, на соодветен начин се применуваат прописите за архивирање во надлежниот суд.

Привремено оддалечување од вршење на функцијата

Член 21

(1) Нотарот може да биде привремено оддалечен од вршењето на функцијата ако:

а) против него е поведена постапка за лишување од деловна способност,

б) се исполнети условите за разрешување на нотар од член 18 на овој закон и

в) без дозвола од надлежниот орган е отсутен од своето седиште подолго од десет дена.

(2) До привремено оддалечување на нотарот од вршењето на функцијата доаѓа по сила на закон со поведување на истрага против него се додека истрагата трае.

(3) Привременото оддалечување на нотарот од вршење на функцијата под условите предвидени во ставовите 1 и 2 на овој член е независно од привременото оддалечување на нотарот по повод поведување на дисциплинска постапка.

Чување на списите и службени дејствија во случај на привремено оддалечување од вршењето на функцијата**Член 22**

(1) Во случај на привремено оддалечување од вршењето на функцијата, нотарот не смее да презема никакви службени дејствија. Сите дејствија преземени од нотарот кој е привремено оддалечен од вршењето на функцијата се ништовни.

(2) Во случај на привремено оддалечување од вршењето на функцијата надлежната комора определува еден нотар кој ќе издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и кој ќе врши други неопходни активности.

Глава трета**ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРОТ****Службено седиште****Член 23**

(1) Службеното седиште на подрачјето на кое е именуван нотарот го определува министерот, врз основа на претходно прибавено мислење на комората и нотарот.

(2) Нотарот не смее да има повеќе писарници ниту канцелариските денови да ги оддржува надвор од своето седиште.

Службени подрачја**Член 24**

(1) Службеното подрачје на нотарот е подрачјето на основниот суд на кое тој има свое седиште.

(2) Составувањето и заверката на исправите и другите активности нотарот може да ги врши само на своето службено подрачје.

(3) Исправите што нотарот ги составил надвор од своето седиште не предизвикуваат правни дејствија.

Член 25

(1) Нотарот не може да биде преместен во друго место без негова согласност. Во случај кога тој тоа самиот го бара, барањето мора да биде во писмена форма.

(2) Ако со закон се укине судот на чие подрачје нотарот имал свое седиште, подрачјето на нотарот ќе се определи на подрачјето на судот на кое преминала надлежноста на судот кој бил укинат.

(3) Министерот преку претседателот на основниот суд и претседателот на Главниот совет на нотаријатот ги утврдува правилата што се задолжителни за сите нотари.

Почеток и престанок на работата**Работно време****Член 26**

Работното време во нотарските канцеларии го пропишува министерот со правилник. Нотарот може службените дејствија да ги презема и надвор од утврденото работно време и кон тоа ќе го прилагоди дополнителното работно време на својата канцеларија.

Општа службена должност**Член 27**

(1) Нотарот е должен нотарските работи да ги врши во согласност со дадената свечена изјава.

(2) Нотарот е должен да одбие вршење на определено службено дејство кое е спротивно на Уставот и закон, јавниот ред и мир и моралот.

(3) Нотарот не смее да посредува при склучување на правни работи или во врска со нив да презема гаранција или да даде друго осигурување за странката. Тој е должен да внимава на лицата кои се вработени кај него, да не вршат такви работи.

Непреземање службени дејствија**Член 28**

(1) Нотарот не смее без оправдани причини да одбие преземање на службени дејствија. Тој е овластен да не презема вршење на определени дејствија во согласност со прописите со кои се уредува вршењето на тие дејствија.

(2) Нотарот не смее да презема никакви службени дејствија со лице за кое знае или мора да знае дека поради малолетност или поради некоја друга законска причина е неспособно да презема или да склучи определена правна работа.

(3) Нотарот кој без постоење на законска причина или без посебно оправдана причина одбие или задоцни со преземање на определено дејство, прави тешка повреда.

Составување на исправи на странски јазик**Член 29**

(1) Сите акти што нотарот ги изготвил треба да имаат наслов „Република Македонија“.

(2) Сите нотарски акти треба да бидат изготвени на македонски јазик и на неговото кирилско писмо.

(3) Кога една или повеќе странки не го познаваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, во тој случај ако:

а) нотарот истовремено е и судски преведувач за некој странски јазик, актот ќе биде изготвен на секој од јазиците на странките и секој од текстовите во документите ќе биде потпишан од странките и од сите други лица кои учествувале во изготвувањето на актот. Нотарот треба во актот да го наведе неговото својство на судски преведувач за секој странски јазик, како и тоа дека тој самиот го направил преводот и

б) нотарот не го познава јазикот на кој зборува странката, потребно е учество на преведувач избран од двете странки. Преведувачот треба да ги исполнува сите законски услови за да биде сведок. Тој не може да биде избран меѓу сведоците кои учествувале при составувањето на актот. Тој треба да даде изјава пред нотарот дека правилно го извршил преводот, а нотарот тоа ќе го забележи во актот.

(4) Неопходно е присуството на двајца сведоци, од кои барем едниот мора да го познава странскиот јазик. Ако некоја од странките не може да се потпише, сите сведоци треба да го познаваат странскиот јазик.

(5) Актот се составува на различните јазици, така што согласно со точка а) од став 3 на овој член, секој од текстовите ќе биде напишан еден до друг (или еден под друг) и потпишан од сите учесници во неговото изготвување (странки, сведоци, преведувач, нотар).

(6) Припадник на националност, граѓанин на Република Македонија, кој како странка не го разбира или не го зборува македонскиот јазик или неговото кирилско писмо има право на толкувач.

Нотарска тајна**Член 30**

(1) Нотарот е должен да го чува како тајна се она што е од личен карактер, што го сознал при вршењето на нотарските работи, освен ако од законот и од волјата на странката не произлегува нешто друго.

(2) Нотарската тајна се должни да ја чуваат и лицата вработени кај нотарот. Должноста за чување на тајната останува трајна.

(3) На нотарот му е строго забрането да дозволи увид, да издаде препис, извод или уверение што се однесуваат на тестамент, доколку барателот претходно не приложи уреден извод од матичната книга на умрените на име на оставителот и тоа само по отворањето на

тестаментот, на барање на било која заинтересирана странка.

Забрана за соработка и политичко дејствување

Член 31

(1) Нотарот не смее да се поврзува со адвокат или друго физичко или правно лице заради заедничко вршење на службата ниту да користи иста работна историја.

(2) Два или повеќе нотари на исто подрачје на судот, можат да се здружат заради заедничко остварување на приходи од извршената работа и заедничко плаќање на трошоците. Секој од нив ќе ги врши работите директно, лично и на своја одговорност, без едниот да одговара за постапките на другиот.

(3) Здружените нотари кои имаат седиште во иста општина, можат да користат иста канцеларија на која се истакнуваат поединечно фирмите на секој од здружените нотари.

(4) Нотарот не може да членува и да врши политичка функција во политичка партија или да остварува партиски и политички активности.

Забрана за вршење други дејности и работи

Член 32

(1) Нотарот не смее да врши друга професионална дејност или јавна функција.

(2) Нотарот не смее да биде во служба на верска заедница или религиозна група.

(3) Нотарот не смее истовремено да работи и како адвокат.

(4) Забраната од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се однесува за вршење научни, уметнички и наставни дејности и судски преводувачи како и за вршење должности во комората и во меѓународни нотарски здруженија.

Заштита на канцеларијата на нотарот

Член 33

(1) Канцеларијата на нотарот треба да има фирма истакната на видливо место на влезната врата, која го содржи текстот од печатот на нотарот (стандардизирани димензии се 40 x 70 см).

(2) Канцеларијата на нотарот која се распознава преку фирмата, се почитува како место со карактер на јавен интерес и е заштитена од надлежните органи за одржување на јавниот ред и мир.

(3) Нотарот кој е спречен во вршењето на неговите должности може да побара заштита од органот надлежен за вршење на внатрешни работи.

(4) Во канцеларијата на нотарот не може да се врши претрес, без одлука на основниот суд на чие подрачје се наоѓа канцеларијата и без присуство на претседателот на подрачната комора или нејзин овластен претставник.

(5) Нотарските акти, пари и предмети во нотарската канцеларија можат да бидат одземени само во случај кога тие се изрично наведени во решението за претрес донесено од надлежен судија во кривична постапка, при што се составува записник, чиј препис му се предава на нотарот. За времетраењето на постапката нотарот ги задржува преписите верни на оригиналот кои имаат важност на оригинални документи.

(6) Нотарот не смее да биде притворен во кривична постапка која е поведена против него поради сомнение дека извршил кривично дело при вршењето на нотарските работи, без одлука на надлежниот суд.

(7) За определувањето на притворот судот е должен да ја извести комората.

Ослободување од трошоците

Член 34

Кога некоја странка е сиромашна, нотарот е должен бесплатно да и ги даде неопходните услуги, врз основа на писмена потврда од комората, која на нотарот ќе му ги надомести направените трошоци за услугата.

Одговорност за штета

Член 35

(1) Нотарот е должен да ја надомести штетата што му ја причинил на друг со незаконито вршење на нотарските работи.

(2) Нотарот одговара за штетата согласно со општите правила за надоместок на штета што ја предизвикале службени лица.

(3) Државата не одговара за штетата што ја причинил нотарот.

(4) Нотарот одговара и за штетата предизвикана од страна на неговите соработници во однос на кои има право на регрес.

(5) Задолжителното осигурување на нотарот од ризиците во професијата предвидено со овој закон, не го ослободуваат нотарот од неговата директна одговорност кон оштетените странки.

Глава четврта

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ

Начин на пишување на нотарските исправи

Член 36

(1) Нотарските исправи треба да бидат напишани на машина или со други средства за пишување, јасно и читливо, или рачно, во исклучителни случаи и тоа со трајно мастило. Тие не можат да бидат напишани врз претходно подготвен формулар.

(2) Кратенките во исправите можат да се употребуваат само ако се вообичаени или општопознати. Празните места во текстот се пополнуваат со црти и без никакви измени и бришења, како и дополнувањата меѓу редовите.

(3) Кога е неопходно да се изврши некоја измена, додавање или бришење, под потписите на сведоците и сите други лица кои учествувале при составувањето на исправата, треба:

а) да се заокружи зборот што треба да се избрише, или измени, така што да остане читлив;

б) да се забележат на крајот на исправата, но пред потписите, измените или дополнувањата и

в) да се напомене на крајот на исправата, но пред потписите, бројот на избришаните или изменетите зборови и да се забележи дека тоа е прочитано и констатирано.

(4) По потписот на нотарот не смеат да се допишуваат никакви измени или дополнувања. Во случај исправата да содржи грешки, тогаш со учество на странките кои ја потпишале исправата, се прави друг акт кој ја заменува исправата што содржи грешки.

(5) Поблиските правила за формата, начинот на пишување и одбележувањето ги определува министерот со посебен правилник.

Потпишување на нотарските исправи

Член 37

(1) Нотарот е должен нотарската исправа на нејзиниот крај своерачно да ја потпише. Покрај потписот, тој ќе го стави и својот службен печат. На крајот на исправата, но над потписот на нотарот, се ставаат потписите на учесниците и сведоците ако учествувале во составувањето на исправата.

(2) Ако учесникот не знае да пишува, тоа ќе го забележи во исправата. Ако тој не може да пишува, во исправата ќе се наведе и причината за тоа.

(3) Ако странката не знае или не може да пишува, при потпишувањето на исправите составени или заверени од страна на нотар, освен ако со закон не е утврдено поинаку, ќе се повикаат на нејзино барање двајца сведоци кои ги исполнуваат законските услови да бидат сведоци и кои не смеат да имаат било каква корист од исправата што се составува или заверува.

(4) Ако со закон не е определено поинаку во согласност со странките и со одобрение на нотарот, може да се исклучат сведоците, а нотарот тоа ќе го забележи во исправата.

Броеви во нотарската исправа

Член 38

(1) Броевите во нотарската исправа се забележуваат со букви.

(2) Одредбата од став 1 на овој член нема да се применува при составувањето пописи и исправи за делба на наследство.

(3) Во исправите за делба на наследство со букви ќе се испише конечниот износ, како и износите што странките ги побаруваат една од друга.

(4) Датумот на нотарската исправа ќе се испише и со букви.

(5) Броевите на катастарските влошки и парцели и површината на парцелите се пишуваат само со броеви.

(6) При повикување на било која друга исправа и на одредби од закон и друг пропис, датумот и броевите се пишуваат само со броеви.

Чување и издавање на исправи

Член 39

(1) Ако со овој закон поинаку не е предвидено нотарските исправи се чуваат кај нотарот кој ги составил, а на странките им се издаваат преписи. Преписот има иста важност како и оригиналот, и тој се издава само еднаш, а нотарот на крајот на оригиналот ќе забележи дека е издаден препис. Следните преписи ќе се издаваат врз основа на одлука на надлежен суд, а нотарот и тоа ќе го забележи на крајот на исправата.

(2) Судот, во најкраток можен рок, треба да му го врати оригиналот на нотарот, кој ќе го стави повторно на истото место.

Привремено издавање на исправи

Член 40

(1) Освен во случаите определени со закон, нотарот може привремено да му издаде нотарска исправа само на судот врз основа на негов писмен налог. Судот е должен на нотарот да му издаде писмена потврда за примената исправа.

(2) Во случајот од став 1 на овој член, нотарот на местото на издадената исправа ќе вметне заверен препис и врз преписот ќе го забележи денот кога актот му е испратен на судот и бројот на налогот врз основа на кој актот е испратен. Кон преписот ќе се припише потврдата за приемот.

Глава петта

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА И РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРИТЕ

1. Нотарски акти за правните работи Правни работи за кои е потребен нотарски акт

Член 41

(1) Јавниот нотарски акт е потребен особено за правна важност на:

а) договори за уредување на имотните односи меѓу брачните другари и меѓу лицата кои живеат во вонбрачна заедница;

б) договори за подарок на подвижен и неподвижен имот, како и договори за подарок без предавање на предметот во владеење на даропримачот,

в) секој акт за основање, организирање, престанок, статусни и други промени на правните лица кои вршат стопанска дејност, институции, фондации и други органи, освен трговските друштва и

г) сите правни работи што ги преземаат лицата кои не знаат или не можат да читаат или пишуваат.

(2) Со одредбите од став 1 на овој член, не се задира во одредбите на овој или друг закон според кои за важноста на правната работа е потребно исправата за нив да ја состави суд или нотар.

Извршиност на нотарскиот акт

Член 42

(1) Нотарскиот акт е извршна исправа ако во него е утврдена определена обврска за чинење за која странките можат да се договорат и ако содржи изјава на обврзникот за тоа дека врз основа на тој акт може заради остварување на чинењето по пристигнување на обврската непосредно да спроведе присилно извршување.

(2) Ако нотарскиот акт од овој член е составен врз основа на полномошно или овластување, тие мораат да бидат приложени кон оригиналот или заверениот препис. Полномошното или овластувањето треба да имаат иста форма (на јавен акт), што законот ја бара за нотарскиот акт на кој се однесува полномошното или овластувањето.

Постапка за составување на нотарскиот акт

Член 43

При составувањето на нотарскиот акт, нотарот мора да испита дали странките се способни и овластени за преземање на работите, да им ја објасни целта и последиците и да се увери во нивната вистинска и сериозна волја. Нотарот, изјавите на учесниците целосно, јасно и одредено ќе ги состави писмено и потоа сам ќе им ги прочита на странките и со непосредни прашања ќе се увери дали содржината на нотарскиот акт одговара на волјата на странките. Прилозите секогаш се читаат, освен ако странките не се одречат од тоа право и изјават дека се запознати со нивната содржина, а тоа мора да се утврди во нотарскиот акт.

Потврдување на приватни исправи

Член 44

(1) Ако не е во прашање правна работа за која според овој закон е потребно постоење на јавна нотарска форма, странките можат исправата за правната работа да ја потврдат кај нотарот.

(2) Нотарот ќе ја испита согласноста на приватната исправа во согласност со овој закон и ако не најде некоја пречка ќе ја потврди. Потврдувањето на исправата се состои во заверување на потписите на странките, односно потврдување од нивната автентичност, ако нотарот лично се увери во идентитетот на странките кои се откажале од присуството на сведоци.

(3) Странките можат да побараат потврдените акти да бидат чувани кај нотарот со неговите други акти. Ако ова барање не е содржано во текот на актот, тоа треба да биде напоменато во нотарската форма за автентичност на актот, а напомената да ја потврдат со свој потпис странките. Во случај на учество на двајца сведоци, исто така, и тие треба да стават свој потпис.

(4) Потврдената приватна исправа од страна на нотарот, кога тоа е во согласност со закон, има важност на јавна исправа.

Утврдување на идентитетот

Член 45

(1) Ако нотарот не ги познава учесниците лично и по име, нивниот идентитет ќе го утврди со лична карта или патна исправа. Ако ни тоа не е можно, или ако нотарот се сомнева во нивниот идентитет, тогаш идентитетот ќе биде посведочен од двајца сведоци на идентитетот кои нотарот лично ги познава и кои ги исполнуваат законските услови да бидат сведоци.

(2) Во исправата нотарот ќе наведе дали ги познава учесниците, односно на кој начин го утврдил нивниот идентитет, со точно наведување на имињата, датумот и местото на раѓање, занимањето и живеалиштето на сведоците, датумот и бројот на исправата употребена за утврдување на идентитетот и органот кој ја издал исправата.

Сведоци на актот

Член 46

(1) При составување на нотарскиот акт потребни се двајца сведоци и тоа:

- а) за тестамент;
- б) за акти составени и на странски јазик;
- в) кога некој од учесниците е слеп, глув, нем или глупонем;
- г) кога некој од учесниците е неписмен и
- д) при сите други случаи предвидени со закон.

(2) Во другите случаи ќе зависи од нотарот и од странките дали при составувањето на актот ќе бидат повикани сведоците на актот, како што е предвидено во став 1 на овој член.

Кој може да биде сведок на актот

Член 47

(1) Сведок на актот мора да биде полнолетно и познато лице, освен ако со овој закон не е поинаку предвидено. Тоа мора да знае да чита и да пишува.

(2) Нотарот треба лично да е сигурен во идентитетот на сведокот.

Кој не може да биде сведок на актот

Член 48

Не може да биде сведок на актот:

- а) лице кое не може да сведочи поради своите душевни или телесни недостатоци;
- б) лице кое може да има некоја корист од работата при чие склучување сведочело и
- в) лице кое со странката или со оној кој со нотарскиот акт би требало да добие некоја корист или со самиот нотар е во однос поради кој може да бара иззмање на нотарот.

Присуство на сведоците на актот

Член 49

Ако со закон поинаку не е предвидено сведоците на актот или друг нотар, мораат да бидат присутни најдоцна до моментот кога нотарот им го чита на учесниците нотарскиот акт и кога тие го потпишуваат.

Писмени, глуми и неми учесници

Член 50

(1) Глумиот учесник кој знае да чита, мора сам да го прочита актот и изрично да изјави дека го прочитал и дека тој одговара на неговата волја.

(2) Немиот или глумонем учесник кој знае да чита и пишува мора на нотарскиот акт своерачно да напише дека го прочитал и дека го одобрува. Тие изјави мораат да се внесат во нотарскиот акт пред потписот.

(3) Во нотарскиот акт мора да биде назначено дека е постапено согласно со одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Неписмени глуми и неми учесници

Член 51

(1) Ако глумиот учесник не знае да чита или ако немиот и глумонемиот учесник не знае да чита и пишува, мора покрај сведоците на актот да се повика и лице во кое тој има доверба, кое со него може со знаци да се разбере. Тоа лице мора да има својство на сведок на актот и не мора да знае да чита и пишува. Тоа лице може да биде во сродство со глумото, немото или глумонемото лице, ако не е лично заинтересирано за правната работа, која е предмет на нотарскиот акт.

(2) Нотарот е должен на соодветен начин да се увери дали лицето во кое има доверба навистина знае со знаци да се разбере со глумиот, немиот или глумонемиот учесник и во нотарскиот акт ќе наведе дека во тоа се уверил.

Преведувачи

Член 52

(1) Ако некој од учесниците не го знае службениот јазик, покрај сведоците на актот мора да се повика и судски преведувач. Во нотарскиот акт ќе се наведе дека е така постапено.

(2) Преведувач може да биде и лице вработено кај нотарот, но мора да ги има сите други својства на сведок на актот.

(3) Преведувач не е потребен ако нотарот и двајцата сведоци на актот, односно друг нотар, го владеат јазикот на учесникот.

Содржина на нотарскиот акт

Член 53

(1) Нотарскиот акт треба да содржи:

а) податоци (напишани со букви) за годината, месецот, денот, местото, а кога законот или учесниците тоа го бараат и часот кога актот е составен;

б) податоци за нотарот кој учествувал во составувањето на актот (презиме, име, седиште);

в) податоци (име, презиме, место и датум на раѓање, живеалиште или престојувалиште, занимање) за учесниците, сведоците на актот и преведувачите. Ако некоја од странките има полномошник, тогаш треба да се внесат податоците и за него. Во тој случај полномошното, во оригинал или заверен препис, се приклучува кон актот;

г) изјава на нотарот за неговата увереност во идентитетот на странките и за начинот на кој тој идентитет е утврден;

д) прецизен опис на предметот на актот (да се остави празно место за внесување на свентуални измени). Кога предмет на актот е недвижен имот точно треба да се наведе местото каде се наоѓа имотот, катастарскиот план и број, со определување на неговите граници;

е) називи на документите што се приложуваат кон актот;

ж) забелешка дека актот и приложените документи им биле прочитани или е постапено согласно со одредбите на член 51 став 2, член 52 став 1, член 53 од овој закон. Нотарот не може да му го довери читањето на актот на друго лице, кога се работи за тестамент и во сите други случаи кога актот не е напишан од страна на самиот нотар. Читањето на приложените документи може да не се изврши ако сите странки тоа изрично го бараат и тоа само во случај кога тие знаат да читаат и

пишуваат. Таквата изразена волја на странките треба да се наведе во самиот акт;

ж) забелешка дека актот е лично составен од страна на нотарот или од лице во кое тој има доверба, со назначување на бројот на листовите и страниците;

з) потпис на странките, сведоците на актот и преведувачот и на крајот потпис на нотарот. Ако некој од учесниците во актот не знае или не може да се потпише, треба да ги наведе причините, а нотарот тоа да го забележи;

с) податок за часот на потпишување на тестаментот. Ако нотарот или странките сметаат дека таков податок е потребен и за друг акт, тогаш кој ќе се забележи и

и) потпис на крајот од секој лист, кога актот содржи повеќе од еден лист. Исто така, може да се стави само дел од името или параф од страна на сите учесници во актот, освен последниот лист кој треба да содржи целосен потпис.

(2) Потписите треба да се стават и на крајот на секој лист на сите приложени акти.

(3) Ако учесниците во актот кои знаат да читаат и пишуваат се повеќе од шест лица, доволен е потписот на најмалку две лица, под услов тие да бидат овластени претставници на странките со различни интереси.

(4) Ако актот го состави своерачно самиот нотар, тогаш неговиот потпис не е неопходен на крајот на секој лист.

Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт

Член 54

(1) Нотарскиот акт е апсолутно ништовен ако:

- а) е составен од нотар кој не е запишан во **именикот** на нотарите;

- б) актот е составен од нотар кој престанал да ја врши функцијата, односно кога неговото разрешување е објавено во „Службен весник на Република Македонија“;

- в) е составен надвор од границите на територијалната надлежност на нотарот;

- г) при неговото составување не биле присутни сите странки, сведоци, преведувач и другите учесници;

- д) актот е составен без присуство на сведоци, кога тоа е задолжително согласно со закон;

- е) не се почитуваат одредбите за употреба на службениот јазик;

- с) не се почитуваат одредбите за неписмени, глуви и неми учесници и

- ж) не се почитуваат одредбите од член 53 на овој закон.

(2) Нотарскиот акт е релативно ништовен ако:

- а) недостасава датумот и општината на чија територија актот е составен и

- б) актот не им е прочитан на странките во присуство на сведоците во случај кога тие учествувале.

Член 55

(1) Нотарот не смее да внесува забелешки во актот, освен во случаите предвидени со овој закон,

(2) Посебно се дозволени забелешки што се однесуваат на формалностите за хипотеки, упис во регистри, при прогласување на ништовност од страна на надлежен суд, при повлекување на полномошно и други видови забелешки предвидени со закон.

2. Составување на нотарски акти за изјавите на последна волја

Дејство, форма и начин на составување на нотарскиот акт за изјавите на последна волја

Член 56

Нотарот може да состави нотарски акт според одредбите што важат за составување на судски тестамент.

3. Потврдување на фактите и изјавите

Дејство на нотарското потврдување

Член 57

Нотарот издава потврди согласно со одредбите на овој закон. Потврдите имаат сила на јавни исправи.

Заверка на преписи

Член 58

(1) Нотарот потврдува дека преписот на исправата е идентичен со изворникот, ако го разбира јазикот на кој исправата е напишана.

(2) Преписот мора да е идентичен со исправата и во правописот, интерпункцијата и скратувањето на зборовите. Ако во исправата некои места се преиначени, бришени, пресртани, вметнати или додадени, тоа во заверката мора да се наведе. Во заверката мора да се наведе ако исправата е искината или оштетена.

(3) Нотарот мора точно да го спореди преписот со исправата и ако утврди дека не е идентичен, да го потврди тоа на самиот препис и да наведе дека тоа е препис на исправата која странката ја назначила како изворник, или дека тоа е препис од заверен или обичен препис на исправа, дали и како е наплатена таксата, дали е напишан со рака или на машина за пишување, или со друго средство за пишување, каде што се наоѓа изворникот, а ако го донела странката и нејзиното име и адреса.

(4) Ако на исправата има некоја забелешка или клаузула и таа се внесува во преписот.

(5) Кога се заверува препис на еден дел на исправата или извод од некоја исправа, од преписот мора да биде видно на кои делови од исправата не е направен препис.

(6) Заверките на преписите се внесуваат во посебен нотарски уписник.

(7) Согласно со овој закон, со преписот е издначена и фотокопијата на исправите.

Заверка на исправи од трговски и деловни книги

Член 59

(1) При заверка на изводи од трговски и деловни книги нотарот ќе го спореди изводот со соодветните ставки во изворната книга и на изводот ќе напише клаузула на заверката со забелешка дека изводот целосно е идентичен со соодветната ставка во изворната книга. Во изводот ќе се назначи датумот на прегледот на трговската, односно деловната книга.

(2) Заверката на изводот од став 1 на овој член, ќе се забележи во посебен нотарски уписник.

Заверка на преводи

Член 60

(1) Нотарот кој е и судски преведувач, ќе ја завери точноста на преводот кој сам го направил.

(2) Нотарот кој не е судски преведувач ќе го провери својството на судскиот преведувач кој го направил преводот и го заверува.

(3) Својата заверка ќе ја стави на преводот, кој по правило, ќе го напише на самата изворна исправа или ќе го приложи со изворникот на начин пропишан со овој закон.

(4) Нотарот може да биде преведувач само за потребите за вршење на неговата функција.

Заверка на потписи

Член 61

(1) Нотарот може да потврди дека странката во негово присуство своерачно ја потпишала исправата.

(2) Идентитетот на странката мора да се утврди во согласност со одредбите на овој закон.

(3) Заверката, со повикување на бројот на регистарот за заверки и потврди, се става на изворникот со назначување на кој начин е утврден идентитетот со додаток дека потписот е вистинит, а покрај датумот, потпис и службен печат на нотарот.

(4) При заверката на потписот нотарот се запознава со содржината на исправата.

(5) Нотарот не може да завери потпис на исправа која не е составена на службен јазик.

(6) Ако се заверува потпис на лице како застапник на некое правно лице или државен орган, нотарот може во заверката да потврди дека тоа лице се потпишало за правното лице или државниот орган, само ако претходно утврдил дека лицето е овластено да го стори тоа.

Потврда за времето кога исправата е поднесена

Член 62

(1) Времето кога исправата на нотарот или во негово присуство на друго лице му е поднесена, се потврдува на самата исправа со точно назначување на денот, месецот, годината, а ако тоа странката го бара, и часот.

(2) На барање на странката мора да се утврди и идентитетот на лицето кое ја поднело исправата и лицето на кое таа му е поднесена. Во потврдата ќе се назначи на кој начин е утврден идентитетот на тие лица.

Потврда дека некој е жив

Член 63

Нотарот може да потврди дека некој е жив, ако лично и по име го познава или ако неговиот идентитет го утврдил на начин определен со овој закон.

Потврда за други факти од регистарот

Член 64

Нотарот може да издаде потврда за постоењето или седиштето на некое правно лице, за промената на фирмата, за статусните промени или други полноважни факти ако тие произлегуваат од јавен регистар.

Соопштување на изјави

Член 65

(1) Нотарот може да издаде потврда за дадена опомена, отказ, понуда и за други изјави, кои една странка и ги дава на друга, за да се постигне со тоа некое правно дејство. Со известувањето може да се поврзе и преземањето правни дејствија кои нотарот по налог на едната странка треба да ги изврши спрема другата (понуда за плаќање, предавање, преземање на некоја исправа или други предмети).

(2) Нотарот за барањето на странката ќе состави записник и во него дословно ќе ја наведе изјавата која треба да се соопшти, предметот, видот, местото и времето на правното дејство кое треба да се преземе. Записникот мора да го потпише и странката.

(3) Со записникот од став 2 на овој член, нотарот ќе се упати на назначеното место кон спротивната странка, на која ќе ѝ соопшти што му е наложено и ќе го преземе соодветното правно дејство. Нотарот тоа ќе го потврди во продолжение на записникот.

(4) Одговорот на спротивната странка ќе се внесе во записникот само ако таа тоа го побара или дозволи. Во тој случај спротивната странка е должна да го потпише записникот.

Примање изјави под заклетва

Член 66

(1) Нотарот е овластен да прими изјава под заклетва од странка.

(2) Заклетвата гласи:

„Се заколнувам во честа дека за сето тоа што ме праќа нотарот ја зборував вистината и дека ништо што знаев за оваа работа не премолчив“.

Потврда за извршено соопштение

Член 67

(1) Нотарот за извршеното соопштение ќе ѝ издаде потврда на странката која побарала службено дејство, а и на спротивната странка ако таа тоа го побара.

(2) Во потврдата ќе се наведат имињата на двете странки, денот, месецот и годината, а ако е потребно и часот на соопштението. Одговорот на спротивната странка во потврдата може да се внесе само ако тој одговор е внесен во записникот и ако спротивната странка го потпишала.

(3) На барање на странката ќе се утврди и идентитетот на странката која побарала службено дејство, и во тој случај во записникот и во потврдата ќе се наведе на кој начин е утврден нејзиниот идентитет.

Одбивање на соработка

Член 68

Ако нотарот на назначеното место не ја најде странката на која треба да ѝ се соопшти изјавата или ако таа не му дозволи пристап, или ако одбие да го сослуша, нотарот на таа странка, на барање на странката која побарала правно дејство, ќе ѝ достави со препорачано писмо заверен препис на она што требало да го соопшти. Тоа ќе се наведе во записникот и во потврдата.

Писмено барање за преземање на дејствија

Член 69

Барањето за соопштување на изјава и преземање на правни дејствија на нотарот му се упатува и писмено, како и по пат на телеграма или телекс. Писмото и другите видови на писмени соопштенија го заменуваат записникот од член 65 став 2 на овој закон и ќе се приклучат кон посебен записник кој нотарот ќе го состави за дејствијата од член 65 став 3 на овој закон. Во потврдата ќе се назначи во која форма на писмено соопштение е поставено барањето.

Потврда за писмените соопштенија

Член 70

Нотарот може да издаде потврда за тоа дека на некоја странка, било каде таа да живее или да има седиште, со писмо или со друг вид на писмено соопштение ѝ доставил соопштение со определена содржина. Во тој случај, нотарот во записникот и во потврдата ќе ги наведе името и презимето, адресата на странката која тоа го побарала, точната содржина на соопштението, како и точен препис на адресата на која соопштението е испратено. Доказот за упатување на пораката се прицврстува кон записникот.

Потврдување на заклучоци на собранија и седници на други органи

Член 71

(1) Ако нотарот е повикан да потврди заклучоци на собрание или на седница на некој друг орган на правно лице, во записникот ќе ги внесе денот и времето на седницата, потоа ќе опише сè што во негово присуство се случувало, се предлагало и било изјавено, доколку тоа е важно за оценување на правилноста на постапката, а посебно заклучоците донесени на седницата. Тој ќе потврди и сè друго што со закон е пропишано.

(2) Записникот од став 1 на овој член го потпишува и лицето кое претседавало со седницата.

(3) На барање се утврдува и идентитетот на претседателот и на другите лица кои биле присутни и во записникот ќе се наведе како е утврден нивниот идентитет.

Потврдување на факти

Член 72

(1) На барање на заинтересирани лица, нотарот може да утврди и други факти, покрај оние наведени во членовите 67, 68, 69, 70 и 71 на овој закон, што се случиле во негово присуство, како што се: расправи за понуди, продажби, изјави на лица за факти и состојби за кои нотарот сам или со учество на стручни лица ги сознал.

(2) За потврдувањата од став 1 на овој член, нотарот ќе состави записник во кој ќе ги наведе местото, времето, имињата и адресите на странките и другите учесници, како и точниот опис на она што се случувало во негово присуство, или што на друг начин го утврдил. Записникот го потпишуваат сите учесници. Ако некој од учесниците одбие да го потпише записникот, нотарот ќе го забележи тоа во записникот.

(3) Во записникот од став 2 на овој член, посебно ќе се назначи како е утврден идентитетот на учесниците.

Протести на меница

Член 73

(1) Протестирање на меница и водење на протестни меници се врши согласно со прописите за меница.

(2) Прписите од став 1 на овој член, ќе се применуваат на соодветен начин и при протестирање на чекови и други хартии од вредност.

4. Издавање на изводи, потврди (свидетелства, уверенија), преписи и извадоци

Надлежност за издавање

Член 74

(1) Нотарот е овластен и должен да им издава на странките кои учествувале во составувањето на исправите и на нивните наследници, како и на било кое друго лице, на нивно барање и за нивна сметка изводи, потврди и преписи од исправите кои нотарот сам ги чува.

(2) Ако нотарот престане да ги чува сам своите исправи, во случаите изречно предвидени во законот, издавањето на исправите од став 1 на овој член го врши вршителот на должноста, а ако тие се наоѓаат во судската архива, судот во чија архива се наоѓаат или друг орган надлежен за чување на актите.

Општи одредби за издавање на изводи и преписи

Член 75

(1) Кога согласно со одредбите на овој закон се издава извод или препис на нотарски акт, на него ќе се назначи дека е спореден со изворникот или преписот што го чува нотарот и дека тоа е извод или препис (обичен, заверен, целосен или во извод).

(2) Изводот и преписот мораат дословно да се совпаѓаат со изворникот.

(3) Ако нотарскиот акт е преправен или дополнет со друг подоцнежн акт, извод или препис на поранешниот акт, не може да се издаде без извод или препис од подоцнежниот нотарски акт.

(4) Извод во смисла на овој закон претставува целосен препис на нотарскиот акт кој е назначен како извадок и кој во правниот промет го заменува изворникот на нотарскиот акт.

Потврди

Член 76

За записниците и уписите во уписниците, може да се издаваат целосни потврди или само во извод. При издавањето на изводите се применуваат одредбите на овој закон.

Извадок (иссечок) од нотарскиот акт

Член 77

Ако нотарскиот акт содржи повеќе самостојни правни работи, може на барање на странката наместо целосен извод да се издаде извадок кој ќе се однесува на одделна правна работа.

Прилози со изводот од извршениот нотарски акт

Член 78

Кон изводот на извршениот нотарски акт ќе се приложат и преписите на прилозите на тој акт. Забелешката за заверката мора да ги опфаќа и прилозите. Без тоа нотарскиот акт не е извршен.

Забелешка (клаузула) за заверката

Член 79

Секој извод мора да биде заверен. Забелешката за заверката се става на крајот на изводот и мора да содржи: потврда дека тој извод е идентичен со изворникот кој се наоѓа во актите на нотарот, напомена за кого изводот е составен, место и време на издавање на изводот со потпис и службен печат на нотарот.

Правни последици од недостатоци во содржината и формата на изводот на нотарскиот акт

Член 80

Изводот на нотарскиот акт нема сила на јавна исправа ако не е составен во согласност со одредбите на овој закон.

Рокови за издавање на изводи, потврди, извадоци и преписи

Член 81

(1) Нотарот мора изводите, потврдите, извадоците и преписите да ги издаде во најкраток можен рок.

(2) Нотарот е должен без одлагање да ѝ дозволи на странката во негово присуство да ги разгледа списите.

5. Преземање на исправи, пари и хартии од вредност заради чување и предавање

Чување на исправи

Член 82

(1) Нотарот е должен да ги преземе на чување сите видови на исправи. Нотарот е овластен да одбие преземање на чување на некоја исправа, ако за тоа постојат оправдани причини.

(2) За преземањето на исправите се составува записник, во кој ќе се наведе местото и времето на преземањето, презимето и името, занимањето и адресата на лицето кое ја предало исправата, ознака на исправата, причината поради која е дадена на чување и кому треба да му биде издадена. Записникот ќе го потпише лицето кое ја предало исправата и нотарот. На записникот нотарот ќе го стави својот печат.

(3) Нотарот е должен да го утврди идентитетот на лицето на кое му ја предава исправата во согласност со член 45 од овој закон. Примателот е должен да го потврди приемот на исправата на записникот за преземање.

Преземање на чување пари и хартии од вредност**Член 83**

(1) Нотарот може да преземе на чување готови пари, меници, чекови, јавни обврзници и други хартии од вредност.

(2) Нотарот е должен да ги презема на чување готовите пари, мениците, чековите, јавните обврзници и другите хартии од вредност само по одлука на суд или на друг орган или само ако му се дадени по повод составување на нотарскиот акт за да ги пренесе на друго лице или за да ги даде на чување кај одреден орган.

(3) Ако преземањето при составувањето на нотарскиот акт не е потврдено во самиот акт, за преземањето ќе се состави записник во кој точно ќе се назначат броевите во уписникот и во депозитните книги, местото и времето на преземањето, односно ознаката и вредноста на износот на парите, преземениите, хартии, како и името на лицето кое ги предало и неговата изјава за тоа што треба со нив да се направи. Нотарот за преземањето ќе ѝ издаде на странката потврда во која ќе изврши спецификација на парите и хартиите од вредност што му се предадени.

Начин на чување и предавање на парите и хартиите од вредност**Член 84**

(1) Преземениите пари и хартии од вредност нотарот е должен да ги чува одвоено од неговите пари и хартии од вредност, во посебна обвивка, на која ќе го напише предметот и името на странката. Парите што му се доверени, нотарот може да ги чува на посебна сметка во банка или во друга финансиска организација, за чие основање и водење важат посебни прописи и услови.

(2) Преземениите пари и хартии од вредност нотарот без одлагање ќе ги предаде на органот или на лицето на кое треба да се предадат, откако претходно ќе го утврди неговиот идентитет. Примателот ќе го потврди приемот на актот во депозитната книга.

Неможност за предавање на парите и хартиите од вредност**Член 85**

Ако нотарот не може да го изврши наложеното предавање на парите и хартиите од вредност во определениот рок, должен е, по истекот на тој рок, а ако рокот не е определен, најдоцна во рок од 15 дена од денот на преземањето, без одлагање да ѝ ги врати на странката преземениите вредности или, ако тоа не е можно, да ги предаде на судот на чување и за тоа да го извести подносителот со препорачано писмо.

Дејство на нотарскиот депозит**Член 86**

(1) Депозитот вложен кај нотарот има дејство на судски депозит.

(2) Одредбите од овој оддел ќе се применат на соодветен начин и во секој случај кога нотарот како судски повереник ќе ги преземе наследните акти, парите, хартиите од вредност или скапоценостите.

Глава шеста**ЧУВАЊЕ НА ИСПРАВИ И ВОДЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ КНИГИ****Чување на исправи****Член 87**

Нотарот е должен сите нотарски исправи што сам ги составил како и исправите што ги презел, да ги обезбеди и да ги чува одделно од другите акти.

Регистар и книги на нотарот**Член 88**

(1) Нотарот е должен уредно да ги води овие уписници и книги:

а) општ деловен уписник, во кој ќе ги заведува сите нотарски акти, записници за потврди и докази, записници за преземање пари, исправи и хартии од вредност, како и сите други нотарски дејствија, освен оние наведени во точката б) на овој член;

б) уписник за протести;

в) именик на лицата кои пред нотарот предале некое располагање во случај на смрт со назнака на бројот на соодветниот акт;

г) депозитна книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од вредност и скапоцености во која, покрај точната назнака на преземениот депозит, треба да се внесе името и адресата на депонентот, како и на оној на кого предметот треба да му се предаде и

д) заслужнички именик на странките за уписниците од точките а) и б) на овој став.

(2) Уписниците и книгите од став 1 ^аточка а) и б) на овој член, мораат да бидат поврзани, нивните листови да бидат назначени со редни броеви, прописани со коначен и заверени со печат на комората. Уписите се внесуваат без одлагање, по ред како ќе стигне предметот, читливо, без празни растојанија, без прецртување, бришење и исправки, а во општиот деловен уписник, на секоја страна нотарот ќе стави свој потпис и печат.

(3) Министерот со правилник ќе ја пропише формата на уписникот и книгите од овој член, а овластен е да ги пропише и другите уписници и именици. Со тој правилник може поблиску да се уреди начинот на чување на нотарските акти, уписниците и имениците.

(4) Сите уписници и книги секоја година треба да се поврзат во повез со дебелина до 10 см а страниците да бидат нумерирани. Врз страничниот раб од повезот треба да се назначи името на нотарот, годината и редниот број на повезот.

Глава седма**ПОСТАПКА СО НОТАРСКИТЕ АКТИ ПО УПРАЗНУВАЊЕТО НА НОТАРСКОТО МЕСТО****Чување и предавање на нотарските акти****Член 89**

(1) Претседателот на надлежниот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на нотарот, нитом ќе дознае дека местото на нотарот е упразнето, без одлагање ќе преземе сè што е потребно заради чување на нотарските списи, предмети, уписници, книги, печати и штембили, како и заради вложување во судскиот депозит на свентуална готовина, хартии од вредност и вредни предмети и заради известување на странките за тоа.

(2) Претседателот на судот од став 1 на овој член, ќе ги заклучи книгите на поранешниот нотар, ќе изврши попис на службените акти, предмети, уписници, книги, печати и штембили, па ќе ги смести во судската архива или ќе преземе мерки за нивно чување во дотогашната канцеларија на нотарот, сè додека вршењето на службата не го преземе вршителот на должноста. За сето ова претседателот на судот ќе ја извести комората, а ако комората го одолжува именувањето на вршителот на должноста за тоа ќе го извести министерот.

(3) За сите преземени работи, претседателот на судот го известува министерот, а за спроведената постапка во врска со заклучувањето на нотарските книги ја известува комората и министерот. Печатот и штембилот на поранешниот нотар ќе се поништат.

Враќање на исчезнати списи**Член 90**

(1) Ако при постапувањето согласно со член 89 на овој закон, се утврди дека некој акт недостига, претседателот на надлежниот суд ќе го повика поранешниот нотар или неговиот наследник, ако тој е умрен, односно поранешниот вршител на должноста да ги донесат списите во определен рок. Ако актот не биде вратен во определен рок, за тоа ќе се известат учесниците за да можат да ги преземат потребните мерки заради заштита на нивните права.

(2) Ако кај некој учесник или орган или кај друг нотар се наоѓа изводот на заверениот препис на исчезнатиот изворник, тој треба да го предаде во судската архива, а од него да направи заверен препис кој ќе се чува наместо исчезнатиот изворник.

(3) Ако се утврди дека уписниците или другите книги не се уредно водени и комплетирани, архивскиот работник ќе го стори тоа во присуство или под надзор на надлежниот судија.

Издавање на исправи од страна на Судот**Член 91**

Надлежниот суд на чие подрачје се наоѓа нотарот, врз основа на нотарскиот акт што го чува, со примена на одредбите на овој закон, ќе издава изводи, извадоци и потврди, ќе дозволува разгледување на актите и ќе ги враќа исправите преземени од нотарот.

Постапка на судот со располагањето во случај на смрт**Член 92**

Располагањата во случај на смрт, кои со другите акти се предадени на надлежниот суд, се попишуваат и се чуваат одделно, согласно со прописите за чување на овие акти кај судот. Во нотарскиот именик ќе се забележи бројот и ознаката под која исправата се чува кај судот. За тоа ќе се известат лицето кое го направило располагањето.

Глава осма**НОТАРСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ НА НОТАРОТ****Нотарски приправници****Член 93**

(1) Нотарските приправници се дипломирани правници вработени во нотарска канцеларија, кои се запишани во именикот на нотарските приправници.

(2) Нотарскиот приправник на работа кај нотарот, стручно се оспособува и се подготвува за нотарски кандидат. Нотарот е должен да го следи и помага стручното оспособување на приправникот и да го контролира неговото присуство и на секои два месеци да доставува потврда до комората. По завршувањето на стажот, чие траење изнесува две години, нотарот издава уверение за спроведената практика кое го доставува до надлежната комора.

(3) Времето поминато како нотарски приправник се изедначува во поглед на правото на полагање на правосуден испит.

(4) Во текот на стручното оспособување на нотарскиот приправник надзор врши надлежната комора.

(5) Комората може, ако постои потреба и ако нејзините финансиски средства тоа го дозволуваат, на приправникот да му одобри финансиски средства.

Нотарски заменици**Член 94**

(1) Ако нотарот е на отсуство, или е болен или од други причини е спречен подолго од десет дена да ги

врши должностите, во работите од неговиот делокруг ќе го замени нотарскиот заменик.

(2) Заменик на нотарот може да биде лице кое ги исполнува условите за именување нотар.

(3) Заменикот ја води нотарската канцеларија за сметка и на трошок на нотарот. Правниот однос меѓу заменикот и нотарот се уредува со меѓусебен договор. Ако заменикот и нотарот не можат да постигнат договор за нивниот однос, спорот треба да го реши со посредство на комората.

(4) Заменикот ги врши за нотарот работите што имаат правно дејство, ги води неговите книги и уписници, а исправите ги потпишува како заменик и го употребува службениот печат и штембилите на нотарот кој го заменува. Исправите што тој ги составува се чуваат во архивата на нотарот.

(5) Заменикот е должен да се воздржи од вршење на службени дејствија во случаите во кои ниту нотарот кого го заменува не смее да ги врши.

Одобрење и поставување заменик**Член 95**

(1) За да може заменикот да ги врши своите должности, потребно е претходно одобрење од комората, а за период подолг од два месеци и одобрење од министерот, по претходна согласност од нотарот кој треба да биде заменет. Нотарот треба да поднесе барање за добивање одобрење за отсуство.

(2) Заменикот по сите преземени службени дејствија ќе го назначи неговото својство на заменик и датумот на издавањето на одобрението од комората или министерот.

(3) Ако нотарот не може да ги врши своите должности поради разрешување, нотарскиот заменик не може, без особено оправдани причини, да одбие да ги врши работите за канцеларијата на разрешениот нотар. Тој ќе сноси одговорност за извршените работи, ќе ги прима приходите и ќе ги сноси трошоците и плаќањето на даноците.

(4) Нотарската комора или министерот можат да постават заменик само за издавање изводи, потврди, преписи и објавување тестаменти, како и други неопходни формалности во врска со тоа.

(5) Во моментот на преземањето на вршењето на работите од страна на заменикот, претседателот на нотарската комора составува записник за состојбата на актите и уписниците во архивата на нотарот кој се заменува.

(6) Нотарот кој побарал одобрење за отсуство може во секој момент повторно да ги преземе должностите и за тоа ќе ја известат комората, односно министерот и претседателот на судот на чие подрачје е неговото седиште.

Глава деветта**ОРГАНИЗАЦИЈА НА НОТАРИЈАТОТ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ****Член 96**

Органи на нотаријатот на Република Македонија се: Генералното собрание и Главниот совет на нотаријатот.

1. Генерално собрание**Член 97**

(1) Генералното собрание го сочинуваат сите активни нотари на територијата на Република Македонија кои се запишани во неговиот именик.

(2) Генералното собрание:

а) го донесува и менува статутот на комората на предлог на министерот за правда;

б) ги избира членовите на подрачните комори и на Главниот совет на нотаријатот, по пат на тајно гласање и

в) изнесува предлози, барања, разгледува препораки за успешно работење на нотаријатот.

(3) Генералното собрание се одржува редовно еднаш годишно, во првата недела од месец февруари. На сед-

ницата е потребно присуство од најмалку половина од вкупниот број нотари во тој момент, а одлучува со просто мнозинство.

(4) На редовната годишна седница на Собранието се усвојува годишната сметка од изминатата година и предлог пресметката за наредната година, се разгледува и усвојува извештајот за севкупните активности подготвен од претседателот на Главниот совет на нотаријатот и се одлучува по други прашања од дневниот ред.

(5) Покрај редовната седница може да биде свикана и вонредна седница на Собранието на барање на претседателот на Собранието, или на писмено барање од страна на повеќе од половината членови на Главниот совет на нотаријатот.

(6) Во работата на Собранието се должни да учествуваат сите нотари. Секое отсуство на нотарот кос нема да биде писмено оправдано и доставено до министерот (за првата седница) претставува лесна дисциплинска повреда.

Нотарски подрачја

Член 98

(1) На подрачјето на секој апелационен суд му одговара едно нотарско подрачје на кое му припааат нотари чии седишта се наоѓаат на тоа подрачје.

(2) За секое нотарско подрачје се основа една подрачна нотарска комора. Комората има својство на правно лице, која дејствува во корист на нотаријатот од подрачјето. Во нејзино име настапува претседателот или лицето кос ги врши неговите функции.

(3) Секој нотар мора задолжително да се запише во именикот на комората од своето подрачје.

(4) Седиштето на секоја подрачна нотарска комора е во градот каде што се наоѓа апелациониот суд.

(5) Состаноците на нотариите од секое подрачје можат да бидат редовни или вонредни, а се свикнуваат од страна на претседателот на подрачната нотарска комора, кој најмалку 15 дена пред одржувањето на состанокот му доставува по пат на препорачана пратка, на секој нотар покана која содржи дневен ред за состанокот. На состанокот не може да се разгледуваат прашања што не се содржани во дневниот ред или што не се директно сврзани со нотарската професија.

(6) Редовните состаноци на нотариите од подрачјата се одржуваат еднаш годишно, во месец јануари, на кој се расправа за избор на членови на подрачната нотарска комора, се усвојува годишната сметка и предлогот на пресметката подготвени од претседателот на комората, се расправа за севкупните активности, се разгледуваат предлози и барања и се одлучува по други прашања од дневниот ред.

(7) За важноста на донесените одлуки, потребно е присуство на најмалку половина од вкупниот број нотари од подрачјето, а одлуките се носат со просто мнозинство на членовите.

(8) Отсуството, кос не е писмено оправдано претставува лесна дисциплинска повреда.

Подрачни нотарски комори

Член 99

(1) Секоја подрачна нотарска комора е составена од определен број нотари од тоа подрачје и тоа: од петмина членови, ако бројот на нотариите од соодветното подрачје не е поголем од 20; од седуммина членови, ако

бројот на нотариите не е поголем од 30 и од деветмина членови ако бројот на нотариите е над 30.

(2) Во случај, кога истовремено се избрани членови на подрачните комори кои се во сродство во права или во странична линија до III степен или брачни другари, при првото основање на комората се елиминираат најмладите меѓу нив. При натамошните избори на комората се елиминираат кандидатите кои имаат помал стаж. Упразнетите места се пополнуваат автоматски со нотари кои после нив имаат најголем број гласови.

(3) Членовите на комората се избираат за време од три години и можат да бидат повторно избрани.

(4) Во случај на упразнување на повеќе од половината од местата на членовите на комората, претседателот или најстариот член на комората ќе се погрижи во текот на еден месец да се спроведат избори за пополнување на упразнетите места.

(5) Во случај на упразнување на помалку од половина од местата, тие ќе се пополнат по пат на избори што ќе се спроведат на годишниот состанок на комората.

(6) Новоизбраните членови во случаите предвидени во ставовите 4 и 5 на овој член, ќе ја вршат функцијата до завршувањето на мандатот на членовите на чие место тие се избрани.

(7) По спроведените избори членовите избираат меѓу себе претседател, секретар и благајник. Во случај на отсуство на претседателот или секретарот, претседателот го заменува најстариот член, а секретарот најмладиот.

(8) Претседателот на комората ги свикнува и ги води состаноците на комората.

(9) Секретарот ги составува записниците, ги чува документите и се грижи за архивата, а по овластување на претседателот издава преписи.

(10) Записниците ги потпишува претседателот и секретарот.

(11) На барање на било кос заинтересирано лице кос ќе ги плати трошоците утврдени со Тарифата содржана во статутот на комората, може да му биде издаден препис од материјалите од состанокот, освен од материјалите од личен карактер.

(12) Против одлуката со која се одвива издавањето на преписот, дозволена е жалба до претседателот на основниот суд кој ќе одлучи по жалбата.

Состаноци на подрачната нотарска комора и важноста на нејзините одлуки

Член 100

(1) Комората се состанува најмалку еднаш месечно по пат на писмена покана од страна на претседателот (или неговниот заменик), доставена најмалку пет дена пред одржување на состанокот. Ако претседателот оцени дека постои итен случај, поканата може да биде доставена по телефон или со други технички средства еден до два дена пред одржувањето на состанокот.

(2) За важноста на одлуките на комората е потребно присуство од една половина од вкупниот број членови, кои одлучуваат со просто мнозинство.

(3) Членовите кои три пати едно подруго не присуствувале на состаноците на комората, а тоа не го оправдале, се разрешуваат од страна на комората.

(4) Во случај на разрешување на сите членови на комората, претседателот на надлежниот апелационен суд свикнува состанок на сите нотари од подрачјето, заради спроведување избори за нови членови наместо разрешените.

Надлежноста на подрачната нотарска комора

Член 101

Подрачната нотарска комора:

а) врши надзор над работењето и дисциплината на нотариите од нејзиното подрачје, изрекува дисциплин-

ски санкции и обезбедува примена на дисциплинските санкции од страна на надлежниот суд;

б) врши надзор над стручното оспособување на нотарите и издава уверенија за спроведеното стручно оспособување, врз основа на потврда издадена од нотарот кај кого се врши оспособувањето;

в) секоја година врши заверка на регистарот на нотарите;

г) ги претставува и се грижи за статусот на нотарите од подрачјето, како и за односите кон другите органи и воопшто кон трети лица;

д) ги разрешува пројавените конфликти меѓу нотарите од подрачјето или меѓу нотарите и нивните странки и го изнесува своето мислење во случај на спор, кој се однесува на плаќање за извршената работа;

е) го организира продолженото стручно оспособување на нотарите од подрачјето, со организирање семинари и предавања по најмалку еден ден во секој месец. Учесството на семинарите и предавањата е задолжително за сите нотари, а нивното отсуство, освен ако за тоа постои сериозна и писмено оправдана причина, претставува дисциплинска повреда;

е) го обезбедува примањето на членарината што секој нотар е должен да ја плаќа и

ж) на крајот на секоја година од благајникот прима извештај за направените трошоци и предлог на потребните средства за наредната година.

Плаќање на членарина

Член 102

(1) Секој вработен нотар е должен да плаќа членарина пропорционално на висината на приходите остварени во вршење на дејноста.

(2) Висината на членарината на секои три години ја утврдува Главниот совет на нотаријатот во согласност со министерот. За првите три години по влегувањето во сила на овој закон, членарината ќе се утврди во висина од 20% од остварените приходи регистрирани во нотарските книги. При уплатата, секој дваесет и петти во месецот, нотарот е должен да достави и копија од регистарот на актите. Нотарот кој, од било кои причини, не изврши плаќање на членарината, ќе биде привремено оддалечен, до денот на извршената уплата на определената сума. За износите уплатени со доцнење се плаќа камата. Во случај на неплаќање во период подолг од шест месеци, нотарот може да биде разрешен.

Распуштање на комората

Член 103

Поради неизвршување на задачите предвидени со закон, министерот откако ќе го земе предвид мислењето на основниот суд, може по претходно предупредување, да ја распушти комората. Во тој случај, до основањето на новата комора, нејзините надлежности ги врши претседателот на апелациониот суд или овластени од него судија во период од три месеци. Овој рок може да биде продолжен уште за три месеци, ако за тоа постојат посебно оправдани причини. Во тој период претседателот на апелациониот суд (или овластениот судија) ги поканува на состанок нотарите од подрачјето и по спроведените избори избира претседател, секретар и благајник.

Место на одржување на состаноците на комората

Член 104

Состаноците на комората по правило се одржуваат во нејзиното седиште.

II. Главен совет на нотаријатот Состав и избор

Член 105

(1) Главниот совет на нотаријатот (во натамошниот текст: Главен совет) има седиште во Скопје и го прет-

ставува нотаријатот во целина. Тој има својство на правно лице со полно право да одлучува за сите работи што се однесуваат на нотаријатот.

(2) Главниот совет е составен од 13 членови од кои еден е претседател избрани од нотарите во Републиката, по пат на избори кои се одржуваат секои три години (во месец февруари, во ист ден). За денот на изборите ќе биде извештен претседателот на комората 30 дена пред одржувањето на изборите, од страна на претседателот на Главниот совет или од министерот. Првите избори по влегувањето во сила на овој закон ги организира министерот.

(3) Членовите на Главниот совет треба да припаѓаат на различни нотарски подрачја и тоа, шестмина членови на подрачјето на Апелациониот суд во Скопје, тројца членови на подрачјето на Апелациониот суд во Битола и тројца членови на подрачјето на Апелациониот суд во Штип.

(4) Резултатите од изборите се доставуваат до министерот кој, откако ќе ги провери и ќе ја испита нивната согласност со законот, ќе ги прогласи избраните членови и ќе бидат објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

(5) За функционирањето на Главниот совет се применуваат одредбите за комората.

Надлежност на Главниот совет

Член 106

Главниот совет:

а) подготвува и доставува до министерот предлози и мислења што се однесуваат на основната поставеност на нотаријатот, како и по сите други прашања што се однесуваат на професијата нотар;

б) презема и спроведува иницијативи за разгледување на прашања од интерес за нотаријатот, како што се прашањата за социјалната заштита на нотарите, основањето на солидарен фонд за економска помош на нотарите кои имаат потреба од тоа, како и фонд за помош на лицата кои трајно се оспособуваат за самостојно вршење на дејноста и прашања за организирање задолжително осигурување на нотарите;

в) врши надзор над функционирањето на комората и на нотаријатот воопшто и дава иницијатива за вршење вонредна инспекција за поведување дисциплинска постапка;

г) ги штити интересите на нотарите и се грижи за зачувување на достоинството на професијата нотар и одлучува по жалбите против одлуките на комората донесени во дисциплинска постапка;

д) го свикнува и претседава со Генералното собрание на нотаријатот најмалку еднаш годишно;

е) донесува нотарска тарифа во согласност со министерот и

е) ги врши сите други функции предвидени со овој закон, правилниците или другите општи акти.

Претседател и други органи на Главниот совет

Член 107

(1) Главниот совет, по пат на писмено тајно гласање избира претседател, заменик, секретар и благајник.

(2) Претседателот го претставува Главниот совет на национално и меѓународно ниво, ги свикнува и води состаноците на Главниот совет, ги спроведува одлуките на Главниот совет и врши други работи. Во итни случаи ги врши функциите на Главниот совет, за што на наредниот состанок на Главниот совет поднесува извештај. Заменикот на претседателот на Главниот совет ги врши должностите на претседател во случај на негова спреченост.

Важност на одлуките на Главниот совет

Член 108

(1) За важноста на донесените одлуки од страна на Главниот совет потребно е присуство на најмалку половина од неговите членови, а одлуките се носат со просто мнозинство на присутните членови.

(2) Мандатот на членовите на Главниот совет изнесува три години. Во случај, кога шест месеци пред истекот на мандатот, поради преместување на друго подрачје или поради други причини нотарот престане да ја врши дејноста, во текот на два месеци по престанокот, ќе се спроведат дополнителни избори на нотарското подрачје кое го избрало Главен совет, кој ќе ја врши функцијата до крајот на мандатот на Главниот совет. Во случај на престанување на функцијата на повеќе од половината членови на Главниот совет, се пристапува кон нови избори на целиот Главен совет, кој ќе ја врши функцијата до основањето на новиот Главен совет, кој ќе биде избран по пат на општи избори (во месец февруари), по престанокот на мандатот на претходниот Главен совет.

Контролна комисија

Член 109

(1) Контролната комисија врши контрола на сметководството на Главниот совет, која ја сочинуваат тројца нотари избрани истовремено на изборите за членови на Главниот совет, и тоа по еден нотар за секое нотарско подрачје. Со Комисијата раководи нотар од нотарското подрачје на Градот Скопје.

(2) Благајникот на Комисијата за контрола на сметките е должен да подготви и да приложи своето мислење кон годишната сметка и кон предлогот на пресметката за наредната година на Главниот совет.

Извештај до министерот

Член 110

Секоја година (во месец февруари) Главниот совет е должен до министерот да достави писмен извештај потпишан од неговиот претседател за активностите на нотаријатот, коморите и Главниот совет, во текот на годината со изложени мислења и предлози за сè што се однесува до работењето на нотарите и нивните интереси, водењето и управувањето, како и предлогот на мерките за натамошно работење.

Бесплатно вршење на функциите

Член 111

Сите трошоци направени во врска со вршењето на функциите на нотарите во рамките на нивната дејност во органите на комората и Главниот совет, или во групи и комисии, паѓаат на товар на комората или Главниот совет.

Жалби на нотарите

Член 112

Против сите одлуки на органите на нотаријатот, заинтересираните нотар може да поднесе жалба до министерот, согласно со постапката предвидена во закон.

Глава десетта

НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА

Овластувања на министерот

Член 113

(1) Надзор над работењето на нотарската служба врши министерот и по службена должност или по повод

на приговор на заинтересирани лица може да определи преглед над работењето на комората, на нотарите и да преземе потребни мерки за отстранување и санкционирање на утврдените неправилности.

(2) Комората и лицата од став 1 на овој член, се должни на министерот да му овозможат преглед на списите и книгите што се наоѓаат кај нив.

(3) За спроведување на одделни прегледи, министерот може да овласти лице од Министерството за правда, претседателот или судии на надлежниот суд на подрачјето на кое се наоѓа седиштето на комората или нотарската канцеларија.

(4) При вршењето на надзорот од страна на министерот, треба да биде присутен претседателот на комората или лице овластено од него.

(5) Министерот може да го распушти Главниот совет и да го смени претседателот на комората, ако во работата на овие органи утврди потешки неправилности, односно ако тие и по опомената не ги исполниле своите законски обврски. Во своето решение, министерот ќе определи рок за избор на нов Главен совет и претседател на комората, а ќе именува и свој застапник меѓу нотарите во Републиката, кој ќе ги врши работите на тие тела сè додека нивното вршење не го преземат новоизбраните тела.

(6) Застапникот ќе ги врши работите во седиштето на комората и ќе има право на соодветна награда и надоместок на трошоците на сметка на комората. Висината на наградата и надоместокот на трошоците ги определува министерот.

(7) Лицата овластени за вршење на надзорните дејствија можат на нотарот да му изречат казна укор за лесни повреди на службената должност и непримерно однесување и можат да побараат, од комората примена на дисциплински мерки за чие изрекување таа е надлежна. Против казната укор, нотарот може да изјави жалба до Главниот совет. Изрекувањето на казната укор не влијае на правото на надзорниот орган да поведе дисциплинска постапка. Ако е поведена дисциплинска постапка, изречената казна укор нема правно дејство.

(8) Ако по повод жалбата од став 7 на овој член, првостепената одлука за казната укор е укината, за истото дело може да се поведе дисциплинска постапка, само врз основа на факти и докази кои не биле познати во постапката пред надзорниот орган.

Редовен надзор

Член 114

(1) Редовен надзор над работењето и однесувањето на нотарите врши претседателот на комората или нејзин член, овластен од претседателот и претседателот на основниот суд од подрачјето или друг судија овластен од него.

(2) Редовниот надзор се врши на секои две години (во точно определен ден) со претходно писмено известување за денот на вршењето на надзорот доставено до нотарот со препорачана пратка.

(3) Лицата од став 1 на овој член се овластени да даваат упатства и да ставаат забелешки на работењето на нотарите.

(4) Нотарот (или лицето овластено од него) е должен да постапи по упатството и забелешките. Спротивно на тоа, тој ќе биде привремено оддалечен од службата, а оддалечувањето трае до моментот кога ќе постапи по задолжението.

(5) Овластените лица од став 1 на овој член, при надзорот вршат преглед на канцеларијата на нотарот, кој го опфаќа целокупното работење на нотарот, од регистарот и книгите, со цел посебно да се контролира усогласеноста на нотарските активности со законските одредби.

(6) По спроведениот надзор се составува записник за

тесот на активностите. Записникот го потпишуваат лицата кои го спровеле надзорот и нотарот врз чие работење тој е извршен. Во регистрите на кои е извршена контрола тоа се забележува на крајот на последниот текст.

(7) Оригиналот од записникот останува во архивата на комората, а заверен препис му се дава на нотарот кај кого е извршен надзорот, на министерот, на претседателот на основниот суд и на Главниот совет.

Воведен надзор

Член 115

Независно од редовниот надзор предвиден во член 114 на овој закон, министерот може да нареди вршење на воведен надзор кој ќе се спроведе на начин и постапка предвидени за спроведување на редовниот надзор и кој ќе се изврши во канцеларијата на нотарот, без претходно тој да биде известен.

Член 116

Не може да се врши контрола на тестамент, сè додека не биде прогласен и ставен во книгата на актите.

Глава единаесетта

Неспособност за работење на нотарот

Член 117

(1) Ако нотарот поради телесна или душевна состојба трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, комората или министерот (ако комората тоа не го стори во еден разумен рок), со наведување на причините за тоа, ќе го повика да се откаже од вршењето на службата. Ако во определениот рок нотарот не постапи така, комората ќе побара од надлежниот суд на подрачјето на кое нотарот има седиште да поведе постапка за утврдување на трајна неспособност за вршење на работите поради телесни и душевни недостатоци (член 18 став 1 точка д).

(2) Постапката ја спроведува и одлука донесува претседателот на основниот суд, врз основа на мислењето на претседателот на комората. Расправата пред судот ќе се одржи во присуство на нотарот.

(3) Против одлуката на основниот суд од став 2 на овој член, жалба до апелациониот суд можат да поднесат нотарот и јавниот обвинител.

Глава дваесетта

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА НОТАРИТЕ

Дисциплински повреди и санкции

Член 118

(1) Ако нотарот со своето однесување во работата и во приватниот живот ја нарушува честа и угледот или ја доведува во прашање довербата на нотарската служба, ако ја повреди службената должност, особено ако противзаконито ги врши службените дејствија или по своја вина ги одолжува, ќе се казни поради неуредност или дисциплинска повреда.

(2) Неуредност е секоја полесна повреда на службената должност, која не е дисциплинска повреда.

(3) Нотарот прави дисциплинска повреда ако:

а) успеал да биде избран, свесно прикривајќи го постоењето на законските пречки (многу тешка повреда која повлекува разрешување);

б) ја повреди должноста утврдена со овој закон и со тоа сериозно ја загрози довербата во неговата непристрасност и во исправите кои ги составува особено ако преземе службено дејство за работа за која според за-

кон е исклучен, или ако ја повреди должноста за чување на тајна (многу тешка повреда);

в) не се придржува на законските одредби од кои зависи важноста на нотарската исправа (многу тешка повреда, а ако се однесува на формата на исправата, средно тешка повреда);

г) потврди дека се случило нешто што не се случило во негово присуство (многу тешка повреда);

д) спротивно на нотарската тарифа, побара поголема награда, или ако како судски доверител врши притисок на странките да го постават за нивни застапник (тешка повреда);

ѓ) со ветување дека ќе ја намали наградата, преку посредник или на друг непристоен начин, бара странки (средно тешка повреда);

е) застапува странка или составува исправа во случаи во кои со закон тоа му е забрането (тешка повреда);

ж) грубо го повреди должното почитување спрема судовите и надзорните органи (тешка повреда);

з) не постапи по правосилните одлуки на судовите и надзорните органи (тешка повреда);

с) неуредно ги води книгите, особено ако остава празни рубрики или невнимателно управува со својата канцеларија (средно тешка повреда);

и) им помага на надриписарите со потпишување на нивните поднесоци, со давање на совети и мислења или со прикривање на нивното работење (тешка повреда);

ј) составува, спротивно на законот, нотарски исправи на јазик кој не е службен (тешка повреда);

к) на јавна продажба или во текот на некоја друга постапка, која ја води како нотар или како доверител на судот, или како застапник на странките, купи за себе или за свои роднини предмети или купи наследни или други права (тешка повреда);

л) за плата врши државна или некоја друга постојана јавна или приватна служба, или се занимава со трговија и посреднички работи или со занимање што не е во согласност со угледот, честа или независноста на нотарот, ако склучува договори под свое име за други лица или под туѓо име за себе, или ако е учесник во работа во која презема службени дејствија како нотар или судски доверител, ако парите што му се доверени на чување ги вложи на свое име спротивно на одредбите од овој закон, ако преземе обврски на гаранција или одговорности во работи кои се склучуваат со негово учество во својство на нотар (многу тешка повреда) и

љ) за времето за кое привремено е оддалечен од работата врши нотарски работи или на друг начин ја избегнува казната (многу тешка повреда).

(4) Со статусот на нотаријатот може да се утврдат и други дисциплински повреди.

Казни поради неуредност

Член 119

Казните поради неуредност се:

а) устна или писмена опомена и

б) парична казна до висина од една основна месечна плата на судија на првостепен суд, чие плаќање може да се определи во најмногу пет еднакви месечни рати.

Казни за дисциплински повреди

Член 120

(1) Казните за дисциплински повреди на нотарите се:

а) устен укор кој му се упатува на нотарот во присуство на претседателот на комората, со предупредување повредата да не се повтори;

б) писмено предупредување, кое се става 30 дена да стои на вратата од салата за состаноци во седиштето на комората;

в) парична казна до вистина на три основни месечни плати на судија на првостепен суд, чие плаќање може да се определи во најмногу шест еднакви месечни рати;

г) привремено одземање на правата за вршење на службата во траење од еден месец до една година и д) одземање на правото за вршење на службата.

(2) Казните устен укор и писмено предупредување се изрекуваат за лесни повреди;

– паричната казна се изрекува за средно тешки повреди;

– казната привремено одземање на правото за вршење на службата се изрекува за тешки повреди;

– казната одземање на правото за вршење на службата се изрекува за многу тешки повреди и во сите други случаи на неспособност за вршење на дејноста нотар и.

– во случај на поврат сторен во период од една до пет години, ќе се примени потешката казна, додека не се стигне до казната одземање на правото за вршење на службата.

(3) Казната од став 1 точка г) на овој член, има за последица и забрана за вршење на работите од членот 4 на овој закон.

(4) Казната одземање на правото за вршење на службата, ќе се изрече особено ако:

– нотарот успеал да биде избран свесно прикривајќи го постоењето на законските пречки за тоа и

– за времето за кое привремено му е одземено правото на вршење на службата, тој врши нотарски работи или на друг начин ја избегнува казната.

(5) Ако со сторената дисциплинска повреда, нотарот стекнал некоја недоволна имотна корист, паричната казна може да се изрече до двојниот износ на висината на таа корист, независно од ограничувањето на став 1 точка в) од овој член.

Бришење од именикот

Член 121

Нотарот на кого му е изречена дисциплинска казна одземање на службата, се брише од именикот на комората.

Застареност на гонењето

Член 122

(1) Рокот на застареност на гонењето за дисциплинска повреда изнесува две години.

(2) Застареноста на гонењето почнува да тече од денот кога дисциплинската повреда е направена.

(3) Застареноста на гонењето се прекинува со секое процесно дејство што се презема заради гонење за сторената дисциплинска повреда.

(4) Застареноста на гонењето за дисциплинската повреда настапува во секој случај кога ќе измине два пати онолку време колку што според законот се бара за застареност на гонењето.

Дисциплински орган

Член 123

Дисциплинска постапка спроведува и одлука донесува комората, за што формира дисциплински совет. Против одлуката на комората, нотарот има право на жалба до Главниот совет. Против одлуката на Главниот совет, нотарот има право на управен спор.

Известување за поведување на дисциплинска постапка

Член 124

За поведувањето на дисциплинска постапка треба веднаш да биде известен министерот, претседателот на основниот суд, претседателот на Главниот совет и претседателот на подрачната комора.

Привремено оддалечување од службата

Член 125

(1) На нотарот против кого е поведена постапка за потешка повреда, со цел да се заштити достоинството на професијата, министерот, претседателот на основниот суд, претседателот на Главниот совет или претседателот на комората може да донесе одлука со која привремено му се забранува вршењето на службата сè до завршувањето на дисциплинската постапка.

(2) Привремено оддалечување ќе се определи секогаш ако:

а) против нотарот е поведена истрага за кривично дело од користољубие и

б) против нотарот е донесена неправосилна пресуда за одземање на правото за вршење на службата.

(3) Привременото оддалечување ќе се отповика штом ќе престанат причините кои го предизвикале.

(4) За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, дисциплинскиот совет ќе го извести министерот, претседателот на основниот суд, комората, јавното обвинителство и нотарот.

(5) Одлуката по барањето за примсна на мерката привремено оддалечување судот треба да ја донесе во најкраток можен рок, откако на нотарот ќе му се даде можност во рок од 24 часа да се изјасни.

Извршување на дисциплинските одлуки

Член 126

(1) Правосилните одлуки донесени во дисциплинската постапка ги извршува комората.

(2) Правосилните дисциплински одлуки за изречената парична казна и за трошоците на постапката имаат сила на извршна исправа и присилно извршување има право да бара комората. Средствата добиени со присилното извршување одат на сметката на комората и тие можат да се користат само за стручно оспособување во рамките на комората.

(3) Ако со правосилната дисциплинска одлука е изречена казна одземање на правото за вршење на службата, нотарот на кого таа казна му е изречена се брише од именикот на комората. Правосилната дисциплинска одлука со која е изречена некоја друга казна, како и неправосилната одлука за привремено оддалечување од службата, се запишуваат во именикот на нотарите. Казната устен и писмен укор ќе се бришат од именикот по истекот на една година, паричната казна по истекот на три години, а другите казни по истекот на пет години.

(4) Ако со правосилната дисциплинска одлука е изречена казна привремено одземање на правото за вршење на службата или одземање на правото за вршење на службата Министерството за правда изречените казни ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Глава тринаесетта

НОТАРИТЕ КАКО ПОВЕРЕНИЦИ НА СУДОВИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ

Спроведување на оставинска постапка

Член 127

Овластувањата на нотарите за расправање на оставината се предвидени во законот со кој се уредува таа постапка.

Други работи кои можат да му се доверат на нотарот

Член 128

(1) Судот или друг орган може на нотарот да му ги довери сите работи што се утврдени со посебен закон.

(2) Доверената работа може во секое време, од оправдани причини, да му биде одземена на нотарот.

(3) Нотарот одговара за штетата која како повереник на било кој орган им ја направил на странките.

Правната положба на нотарот како повереник

Член 129

(1) На нотарот како повереник на судот или на друг орган на соодветен начин се применуваат правилата со кои се уредува постапката во која му е доверено вршењето на определени работи, особено правилата за изземање, за достава, барање правна помош, податоци итн.

(2) По извршувањето на определено службено дејство нотарот е должен без одлагање да му поднесе извештај на органот кој му ја доверил работата.

Надзор над работењето на нотарот како повереник

Член 130

Надзорот над работењето на нотарот како повереник на одреден орган го врши самиот тој орган. Органот е овластен да му нареди на нотарот да ги предаде актите и по службена должност присилно да го изврши таквиот налог.

Чување на актите

Член 131

Актите за службените дејствија кои нотарот ги извршил како повереник на судот или на некој друг орган се чуваат во архивата на тој орган одвоено од другите акти,

Глава четринаесетта

НАГРАДА ЗА РАБОТАТА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ

Нотарска тарифа

Член 132

Нотарот има право на награда за работата и на надоместок на трошоците во вршењето на службените дејствија од неговиот делокруг во согласност со нотарската тарифа која ја донесува комората во согласност во Министерството за правда.

Спорови за наградата и надоместокот на трошоците

Член 133

Ако странката не ја прифати сметката на нотарот за висината на наградата и надоместокот на трошоците, комората треба да се обиде да го реши спорот и да го изнесе своето мислење во однос на висината.

Награда и надоместок на трошоците

Член 134

Ако повеќе лица учествувале во склучување на правна работа пред нотар или од него барале вршење на некое службено дејство, сите тие солидарно му ги надоместуваат на нотарот наградата и трошоците.

Плаќање на наградата и аванс

Член 135

(1) Нотарот е овластен да бара наградата да му се исплати веднаш по завршената работа, а може да бара и соодветен аванс.

(2) Во случај кога нотарот од свои пари ги исплатил даноците кон државата се стекнува со сите привилегии што и припаѓаат на државата во однос на странките.

Забелешки и потврда за наградата и трошоците

Член 136

(1) На секоја исправа и на секој извод нотарот ќе го забележи износот на пресметаната награда согласно со Тарифата за наградите.

(2) На барање на странките нотарот ќе издаде специфицирана сметка и признаница за платената награда и трошоците, која ја содржи главната награда и другите награди и трошоци. Износот на главната награда треба да се забележи, така што ќе се одвои делот кој останува кај нотарот од оној на комората. Сите други награди треба да бидат посебно назначени.

Член 137

(1) Исплаќањето на нотарот кој работел како повереник кај некои органи го врши органот кој го поставил согласно со Тарифата за наградите. Нотарот може да се договори со странките директно да биде исплатен од нив.

(2) Државата не гарантира за наплаќањето.

Застапување пред суд

Член 138

Ако нотарот ја застапува странката како полномошник пред судот или друг орган, има право на награда и надоместок на трошоците според Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, и тоа во случаите кога нотарот е овластен да ги застапува странките пред судот и другите органи според член 6 на овој закон.

Нашлата на нотарските такси

Член 139

(1) За сите службени дејствија што ги презема нотарот се плаќаат такси.

(2) Нотарот е должен да води грижа за тоа дали странките уредно ги платиле таксите за службените дејствија што тој ги презел. Нотарот не смее на странките да им ги издаде бараните исправи пред тие да докажат дека ги уплатиле таксите.

(3) За утврдување на видот и висината на таксите се применува Законот за **судските такси**.

Глава петнаесетта

Преодини и завршни одредби

Член 140

(1) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, министерот ќе донесе нотарска тарифа која ќе се применува сè додека Главниот совет во согласност со министерот не донесе нова нотарска тарифа.

(2) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, министерот ќе донесе правилник со кој поблиску ќе се уредат видот, содржината, формата и начинот на водењето на актите и книгите, примањето и чувањето на справите и предметите од вредност и нивното издавање и преземање и други формални дејствија. Со правилникот ќе се утврди и формата, содржината и начинот на издавање и одземање на печатите, штемпилите и фирмата на нотарот.

(3) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, министерот со правилник ќе ги утврди критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите на подрачјето на Република Македонија и Нацртот на распоредот на тие седишта.

(4) Другите правилници предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Нотарски испит

Член 141

(1) При првото применување на овој закон, нотарскиот испит можат да го полагаат лицата кои испо-

средно пред полагањето на нотарскиот испит работеле пет години на правни работи.

(2) Со нотарскиот испит се проверува познавањето на правните прописи со кои се уредува нотарската служба, составувањето, заверката и легализацијата на исправите во односите со меѓународен елемент, трговските друштва, претпријатијата и правните лица воопшто, евиденција на правата на недвижности, наследното, семејното и стварното право, кривично право, парничната, вонпарничната и извршната постапка и други прописи неопходни за вршење на нотарската дејност. При определувањето на содржината на нотарскиот испит, кој се состои од усен и писмен дел ќе се води сметка за содржината на правосудниот испит, за да се избегне повторното полагање на правната материја која била опфатена со правосудниот испит. Содржината на нотарскиот испит поблиску се уредува со правилникот на министерот.

(3) Министерот е должен да ги организира првите нотарски испити во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, а на членовите на првата испитна комисија што ќе ја формира министерот им се признава нотарскиот испит, за што им се издава уверение за положен нотарски испит.

Конкурс за именување на нотари

Член 142

(1) Министерството за правда е должно да го распише првиот конкурс за именување на нотари во рок од еден месец откако најмалку десет кандидати ќе го положат нотарскиот испит.

(2) Министерството за правда ќе ги распишува и спроведува конкурсите за првото именување нотари сè до основањето на коморите.

Основање на коморите и Главниот совет

Член 143

(1) Подрачните комори ќе се основаат кога секоја од нив може да покрие најмалку половина од нотарските седишта кои припаѓаат на соодветното нотарско подрачје. Во тој момент може да се основа и Главниот совет.

(2) Претседателот на апелациониот суд на предлог на министерот го свикнува првиот основачки состанок на коморите од своето подрачје.

(3) Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, министерот ќе го свика Генералното собрание (со покани доставени како препорачани пратки, и тоа најмалку 15 дена пред одржувањето на седницата на Генералното собрание). Првата седница што ќе се одржи во Градот Скопје, ќе работи според дневен ред подготвен од Министерството за правда.

Член 144

По три години од примената на овој закон (во три последователни месеци), бројот и распоредувањето на нотари на територијата на Републиката ќе се изврши во согласност со министерот за правда и Главниот совет, врз основа на мислењето на претседателите на судовите и претседателите на подрачните комори.

Член 145

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1997 година.

1067.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ НОВИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ОД КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ

Се прогласува Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 октомври 1996 година.

Број 08-3572/1
16 октомври 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ НОВИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ОД КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ

Член 1

Со овој закон се уредува постапката и начинот за создавање услови за започнување со работа на новооснованите единици на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општини).

Член 2

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се изврши делбен биланс на имотот меѓу Републиката и 34 општини формирани според Законот за подрачјата на општините во Социјалистичката Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 2/65, 18/65 и 16/77) и Законот за образување општини во Град Скопје и за утврдување на нивните подрачја („Службен весник на СРМ“ број 8/76).

За спроведување на делбениот биланс од став 1 на овој член Владата на Република Македонија ќе формира Комисија составена од претставници на Министерството за правда, Министерството за финансии, Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Републичката геодетска управа и претставници на општините.

Член 3

По извршениот делбен биланс од член 2 на овој закон а најдоцна до 1 јули 1997 година ќе се изврши делбен биланс меѓу новооснованите општини и општините од кои се издвоиле.

За спроведување на делбениот биланс од став 1 на овој член Владата на Република Македонија ќе формира Комисија од по тројца претставници на општините меѓу кои се врши делбениот биланс и по еден претставник од министерствата од став 2 на член 2 и Републичката геодетска управа.

Претседател на Комисијата за делбен биланс меѓу општините од став 1 на овој член е претставник на Министерството за финансии.

Делбениот биланс ќе се однесува на недвижности и на други предмети, а ќе се спроведе според критериумите утврдени во членовите 60 и 61 на Законот за

локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 52/95).

За спроведување на делбениот биланс министерот за правда претходно ќе донесе поблиски прописи врз основа на мислењата на министерот за финансии и министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Член 4

Во рок од шест месеци од изборот на членовите на советите и на градоначалниците, новооснованите општини ќе го донесат статутот на општината.

Бројот на вработените во управните и административните органи на општината се определува со акт на советот на општината во зависност од бројот на населението, развиеноста на општината и вкупниот број вработени на подрачјето на општината, односно Градот Скопје.

Член 5

За вработувања во општините кои немаат средства за оваа намена, а добиваат средства од Буџетот на Република Македонија, потребно е да се добие согласност од Министерството за финансии и Министерството за правда.

Член 6

Новооснованите општини и општините од кои произлегле новите општини вршат примопредавање на вкупната документација што се однесува за подрачјето на секоја одделна општина.

Примопредавањето на документацијата од став 1 на овој член се врши најдоцна до месец мај 1997 година. До тој рок работите од интерес на граѓаните на сите општини кои произлегле од претходната заедничка општина ги вршат службите на таа општина.

Општините од став 2 на овој член можат да склучат спогодба за заедничко вршење на услуги од страна на јавните служби. Во тој случај општините ги договараат условите на вршење на заедничките потреби во врска со јавните служби преку формирање на заедничка меѓуопштинска јавна служба или преку јавна служба на општината од која произлегле новооснованите општини или на друг начин.

Член 7

Јавните комунални претпријатија не потпаѓаат под режим на делбен биланс на имотот меѓу новооснованите општини и општините од кои произлегле.

Член 8

Јавните комунални претпријатија кои до денот на влегувањето во сила на овој закон имаат статус на општински комунални претпријатија прераснуваат во јавни комунални претпријатија за територијата на сите новоосновани општини и општината од која произлегле.

Другите јавни претпријатија и јавни установи и организации на општините, кои од денот на влегувањето во сила на овој закон имаат статус на општински јавни претпријатија и јавни установи и организации или кои таков статус ќе стекнат по делбениот биланс извршен меѓу Републиката и општините од член 2 став 1 на овој закон, прераснуваат во меѓуопштински јавни претпријатија, односно јавни установи и организации за територијата на сите новоосновани општини и на општината од која тие произлегле.

Член 9

Новооснованите општини и општината од која произлегле, во рок од три месеци од денот на конституирањето на Советот на општината односно изборот на градоначалници на општините, статусот, работата и односите во јавните комунални претпријатија, другите јавни претпријатија и јавни установи и организации ќе ги регулираат со спогодби, со кои особено се уредуваат:

– составот и бројот на членовите на управните одбори, како и бројот на членовите кои во управните одбори ќе ги именува секоја општина одделно;

– начинот на користењето на услугите и цената за нив која не може да биде различна само затоа што корисниците на тие услуги се од различни општини;

– прашањата за вработените и вработувањето на работници и службеници и

– други прашања кои се од интерес за постигнување рамноправен третман на физичките и правните лица од новооснованите општини и од општината од која тие произлегле, а кои можат да бидат остварени преку работата и функциите на јавните комунални претпријатија, другите јавни претпријатија и јавни установи и организации, независно што седиштето останува во општината од која произлегле новооснованите општини.

Член 10

Доколку општините во рок од три месеци од конституирањето на Советот на општината, односно изборот на градоначалниците не ги склучат спогодбите предвидени во член 9 од овој закон, Владата на Република Македонија ќе ја преземе грижата за вршењето на дејноста на комуналните јавни претпријатија, другите јавни претпријатија, јавни установи и јавни организации, а особено именувањето и разрешувањето на нивните органи на управување и раководење.

Член 11

Новооснованите општини ќе почнат со работа најдоцна до 1 јули 1997 година.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1068.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем за набавка на резервни делови за вагони и локомотиви за Македонските железници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 октомври 1996 година.

Број 08-3568/1

16 октомври 1996 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВАГОНИ И ЛОКОМОТИВИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Република Македонија, како гарант, презема обврска да ги намира обврските по Договорот за заем за

набавка на резервни делови за вгони и локомотиви за Македонските железници, што ќе се склучи меѓу ЕУРОФИМА (заемодавач) и Македонските железници (заемопримач), во вкупен износ од 1.850.000 швајцарски франци, во рокови и услови предвидени во договорот за заем, доколку Македонските железници не го отплатат заемот.

Член 2

Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатуваат Македонските железници.

Член 3

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплати еднократно во 2000-та година. На заемот се пресметува фиксна каматна стапка од 4,25%, вклучувајќи ја и провизијата од 0,50%, а ќе се плаќа на годишна основа во рок од четири години, почнувајќи од 1997 година.

Член 4

Доколку пристигнатите анuitети во роковите утврдени со договорот, во име на заемопримачот ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од денот на извршувањето на обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за платен промет да пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците од сметката на корисникот на заемот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1069.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за надворешно-трговското работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 октомври 1996 година.

Број 08-3569/1
16 октомври 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за надворешно-трговското работење („Службен весник на Република Македонија“ број 31/93, 41/93 и 78/93) во членот 55 став 1 по зборовите: „Извозот на стоките и услугите и остврувањето на девизен прилив“ се додаваат зборовите: „увозот на стоки наменети за производство за извоз“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1070.

Врз основа на член 68 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 октомври 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

Член 1

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска.

Член 2

Пратеничката група се основа заради воспоставување и развивање парламентарна соработка на Република Македонија со Република Полска, како и за размена на искуствата од парламентарната работа по сите прашања од засаднички интерес на двете држави.

Член 3

Пратеничката група ја сочинуваат претседател и седуммина членови од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија и тоа

Претседател
Александар Гештаковски
Членови:
Здравко Стојковски,
Ванчо Чифлиганец,
Славко Котевски,
Кире Видимче,
Димитар Трпеновски,
Ризван Сулејмани и
Сали Рамадани.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3567/1
16 октомври 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1071.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ број 46/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 65/92), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 октомври 1996 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, ДОГРАДБА, АДАПТАЦИЈА И ПОГОЛЕМИ ПОПРАВКИ НА ЗГРАДИ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ, КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ОВИЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1997 ДО 2001 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредуваат: работите, потребите и роковите за финансирање на изградба, доградба, адаптација и поголеми поправки на згради на правосудните органи, казнено-поправните и воспитно-поправните установи и за опремување на овие органи и установи, вкупните средства потребни за извршување на програмата во целина, висината на средствата по-

требни за извршување на програмата за секоја година, органите надлежни за извршување на работите и мерките за извршување на програмата во периодот од 1997 до 2001 година.

II

А) За извршување на работите во текот на 1997 година.

1. Довршување на изградбата на нискиот дел на објектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работа на Основниот суд Скопје 2;

2. Започнување на изградбата на објектот на Казнено-поправната установа – Идризово за обезбедување просторни услови за живот и работа на 500 осудени лица и

3. Одржување на постојните објекти, опремување и доградба, санација и реконструкција на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи.

Б) За извршување на работите во текот на 1998 година

1. Довршување на изградбата на високиот дел на објектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работите на правосудните органи;

2. Довршување на изградбата на објектот на Казнено-поправната установа – Идризово за обезбедување просторни услови за живот и работа на 500 осудени лица;

3. Одржување на постојните објекти, опремување и доградба, санација и реконструкција на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи и

4. Започнување со изградбата на објектите на судските одделенија во Валаново, Демир Хисар, Македонски Брод и Пробиштип.

В) За извршување на работите во текот на 1999 година

1. Довршување на изградбата на високиот дел на објектот „Правосудна зграда во Скопје“ за работа на правосудните органи;

2. Довршување на изградбата на објектот на Казнено-поправната установа – Идризово за обезбедување просторни услови за живот и работа на 500 осудени лица;

3. Довршување на изградбата на објектите на судските одделенија во Валаново, Демир Хисар, Македонски Брод и Пробиштип и

4. Одржување на постојните објекти, опремување и доградба, санација и реконструкција на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи.

Г) За извршување на работите во текот на 2000 година

1. Започнување со изградбата на Дом – болница за обезбедување просторни услови за лекување и престој на 200 осудени лица во кругот на казнено-поправната установа – Идризово;

2. Довршување на изградбата на објектот на Казнено-поправната установа – Идризово за обезбедување просторни услови за живот и работа на 500 осудени лица и

3. Одржување на постојните објекти, опремување и доградба, санација и реконструкција на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи.

Д) За довршување на работите во текот на 2001 година

1. Довршување со изградбата на Дом – болница за обезбедување просторни услови за лекување и престој на 200 осудени лица и

2. Одржување на постојните објекти, опремување и доградба, санација и реконструкција на објектите на правосудните органи и казнено-поправните установи.

III

За извршување на работите утврдени во оваа програма ќе се користат средствата обезбедени во висина

од 50% од приходите остварени од судските такси, согласно со член 9 став 2 од Законот за судските такси добиени од продажба на објекти на казнено-поправните установи.

IV

Средствата за извршување на оваа програма се пренесуваат на жиро-сметката на Министерството за правда според утврдена динамика на извршување на задачите во тековната година.

V

Определените износи на средствата годишно се ревалоризираат зависно од индексот на цените на градежните работи, а за опремата во зависност од индексот на цените на индустриските производи.

VI

За извршување на оваа програма е надлежно Министерството за правда.

VII

За извршувањето на оваа програма се составува извештај во рокот предвиден за составување на годишната сметка на Министерството за правда и се доставува до Министерството за финансии.

VIII

По извршувањето на работите и потребите предвидени во оваа програма во целина, Министерството за правда составува извештај во рок од еден месец и го доставува до Собранието на Република Македонија.

IX

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3563/1
16 октомври 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1072.

Врз основа на член 55, став 4 од Законот за надворешно – трговско работење („Службен весник на РМ“, број 31/93, 78/93, 41/94 и 59/96), а во врска со член 58 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, број 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ЗА УВЕЗЕНИ СТОКИ УПОТРЕБЕНИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат условите и начинот за враќање на царина за увезени стоки употребени во производство на стоки кои ќе се извезат.

Член 2

Под увезени стоки во смисла на оваа Уредба се подразбираат сировини и репроматеријали, освен: – материјали што се трошат во процесот на производство при изработка на производот, а не влегуваат во

супстанијата на финалниот производ, како што се: материјали за растоварување, нагизување, одмастување и слично, леарски песок и друг сличен материјал;

- погонско гориво и огревен материјал;
- материјали што служат за ситни поправки, одржување и чистење на опремата и деловните простории, или како помошни односно потрошни материјали кои се трошат во процесот на производство;
- опрема, алати и резервни делови за опремата и алатот за производство на стоки за извоз.

Член 3

Под извезени стоки во смисла на оваа уредба се подразбираат стоки кои се:

- оцаринети и ја преминале царинската линија;
- оцаринети, а оштетени или уништени при што е извршен надоместок од осигурителни друштва;
- оцаринети, без премин на царинска линија, а врз основа на одобрение на Министерството за надворешни работи.

Член 4

Правото за враќање на царината го остварува производителот на извезената стока кој истовремено е и корисник на увезените сировини и репроматеријали и е со идентичен – единствен матичен број под услов:

- при увозот на сировините и репроматеријалите да е наплатена царината според царинската стапка од Царинската тарифа која е над 3 процентни посени.

Производителот – корисник од став 1 на овој член, правото за враќање на платената царина, го остварува за увозот на сировини и репроматеријали употребени за производство на стоки за извоз, извршен во рок од една година сметано наназад од денот на извршениот извоз.

По исклучок од став 2 на овој член, за увозот на сировини и репроматеријали употребени во производство на опрема чиј процес на производство трае подолго од една година, рокот не може да биде подолг од две години од денот на извршениот извоз.

Член 5

Барањето за враќање на платената царина согласно членот 4 од оваа уредба, се поднесува во рок од 6 месеци од денот на извршениот извоз.

Ден на извршениот извоз се смета денот кога стоката ја преминала царинската линија.

Член 6

Барањето за враќање на платената царина се поднесува до Царинската управа на Република Македонија на основа на извозна царинска декларација со која се извезени стоки произведени од увезени сировини и репроматеријали увезени по една или повеќе увозни царински декларации.

Кон барањето се приложува: конкретната извозна царинска декларација, доказите од член 3 и член 4 на оваа уредба, примерок на увозната царинска декларација или примероци на повеќето увозни царински декларации по кои е извршен увозот на сировините и репроматеријалите кои се употребени во производството на извезените стоки, нормативна изјава на утробокот на увезените стоки по единица на производ кој е извезен, како и посебен преглед за потрошената количина на увезена сировина и репроматеријал според нормативната изјава, употребени за производство на конкретната стока за извоз, со извршена пресметка на платената царина според конкретната увозна царинска декларација.

Царинската управа, може да врши контрола согласно Законот за царините во секој момент, кај производителот на извезените стоки во неговата евиденција и во производствениот процес.

Член 7

Износот на царината што треба да се врати за сировините и репроматеријалите оцаринети по конкретната увозна царинска декларација се утврдува согласно условите од член 22 од Законот за царините, пресметан според царинска стапка намалена за 3 процентни посени од царинската стапка на Царинската тарифа за сировините и репроматеријалите.

Врз основа на податоците во барањето и прилозите а по извршената контрола на поднесената документација Царинската управа донесува решение за враќање на царината за сите увозни царински декларации по кои е извршен увоз на сировини и репроматеријали кои се употребени за производство на стоки извезени по извозната царинска декларација за кои е поднесено барање за враќање на царината.

Член 8

Враќањето на уплатената царина од член 7 на оваа уредба ја врши Царинската управа во рок од 8 дена, преку Заводот за платен промет.

Член 9

Одредбите од оваа уредба не се применуваат во случај ако подносителот на барањето има неизмирени – доспееани обврски по член 53 од Законот за царините, кој престана да се применува со влегувањето во сила на Законот за царинска тарифа како и неизмирени – доспееани обврски по основ на царини и други увозни давачки.

Член 10

Правото на враќање, не може да се оствари за барања поднесени на основа на извозна царинска декларација со која се правда увоз извршен согласно член 53 од Законот за царините кој престана да се применува со влегувањето во сила на Законот за Царинска тарифа односно за кои во соодветна рубрика е внесена шифрата 5300 пополнети согласно Правилникот за поднесување исправи во царинската постапка („Службен весник на РМ“, број 76/93 година).

Член 11

Министерот за финансии може да донесе упатство за спроведување на оваа уредба.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2547/1
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски с.р.

1073.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС „ГА-МА“ – СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас: „ГА-МА“ – Скопје (во натамошниот текст: Јавно претпријатие).

Член 2

Јавното претпријатие работи под фирма: Јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ Скопје.

Скратен назив на фирмата гласи ЈП „ГА-МА“ – Скопје.

Седиштето на претпријатието е во Скопје.

Член 3

Во рамките на своето работење кое се однесува на изградба на гасоводниот систем, набавка на природен гас, транспорт и дистрибуција на природен гас, продажба на природен гас, развој на магистрални и дистрибутивни гасоводни мрежи низ територијата на Република Македонија, Јавното претпријатие ќе ги врши следните дејности:

Цевоводен транспорт;

Производство, пренос и дистрибуција на природен гас.

Член 4

Средствата за основање на Јавното претпријатие во износ од 960.862.000,00 денари се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Јавното претпријатие за преземените обврски во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Член 6

Организацијата на Јавното претпријатие ќе се уреди со Статутот.

Член 7

Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директор.

Надлежностите, бројот и составот, организацијата и работата на органите на Јавното претпријатие, како и другите работи од значење за делокругот на Јавното претпријатие ќе се уредат со Статутот на јавното претпријатие.

Член 8

Именувањето на членовите на Управниот одбор и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Јавното претпријатие ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

За вршител на должноста Директор на Јавното претпријатие се именува Михајло Костовски.

Вршителот на должноста Директор ќе ги врши работите за запишување на претпријатието во трговскиот регистар и други активности потребни за почеток на работа на Јавното претпријатие.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2859/1
14 октомври 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсиковски, с.р.

1074.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО МЗТ „ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА“ ДОО ОД ВИНИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во 51% од вкупната главница во МЗТ „Земјоделска механизација“ ДОО од Винаца, односно 2% од државниот капитал.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-1893/2
17 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсиковски, с.р.

1075

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО МЗТ „ХЕПОС“ ДОО – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во износ од 17% од вкупната главница во МЗТ „Хепос“ – ДОО – Скопје.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-1893/1
17 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсиковски, с.р.

1076.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЕДИНСТВО“ С. ОКТИСИ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Единство“ с. Октиси, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-740/1
14 октомври 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврсиковски, с.р.

1077.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ –

Скопје, што го донесе Советот на седницата одржана на 30.09.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-327/10 Претседател на Владата
14 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1078.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕР- СТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје, што го донесе Советот на седницата одржана на 04.07.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-327/16 Претседател на Владата
14 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1079.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Земјоделскиот институт во Скопје, што го донесе Советот на седницата одржана на 29.05.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-1745/1 Претседател на Владата
14 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1080.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Ветеринарниот институт „Скопје“ – Скопје, што го донесе Советот на седницата одржана на 17.06.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-327/13 Претседател на Владата
14 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1081.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Институтот за тутун во Прилеп, што го донесе Советот на седницата одржана на 19.06.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 23-327/14 Претседател на Владата
14 октомври 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1082.

Врз основа на член 53 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗГЛЕДОТ И УСЛОВИТЕ ПО КОИ СЕ НОСИ ПОСЕБНА СУДИСКА ОБЛЕКА (ТОГА)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат изгледот, составот, бојата, кројот и условите по кои судиите на основните, апелационите и Врховниот суд на Република Македонија ја носат посебната судиска облека (ТОГА).

Член 2

Посебната судиска облека (ТОГА) (во натамошниот текст: „тога“) е едноделна, изработена од црна волнена ткаенина (85% волна и 15% синтетика), кроена рамно во вид на наметка, долга до средината на листовите, со јака во форма на околувратник широк 4 см. Однапред е отворена преку целата должина и се носи закопчана (внатрешно закопчување) со помош на 9 копчиња, а одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката на грбот, е набрана во вид на украсно плисе (4 x 10 см.). Ракавите се кроени рамно од едно парче во ширина од 60 см. Во горниот дел се вглавени нормално, а странично на рамото, на истиот начин како и на задниот дел од тогата, се набрани во вид на украсно плисе. Во долниот дел (долниот раб) се опточени со свilen сатен во вид на бордура широка 14,5 см.

Тогата на левата страна над градите е украсена со метален беџ опточен со свilen сатен со пречник од 5,5 см. На беџот е извезен симболот на правдата – мечот со вага. Беџот на задната страна има прикачена игла со која се закачува на тогата.

Изгледот на беџот е даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Тогата што ја носат судиите се разликува по бојата на свилениот сатен со кој се опточени долниот дел на ракавите и беџот.

Свилениот сатен за судиите во:

- основните судови е во црна боја;
- апелационите судови е во виолетова боја;
- Врховниот суд на Република Македонија е во бордо боја.

Член 4

Судиите се должни да ја носат тогата кога судат поединечно или во совет, сем во случаите кога преземаат определени дејствија надвор од судот.

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и на судиите на апелационите судови и Врховниот суд на Република Македонија кога во рамките на својата стварна надлежност судат на седница на совет независно од тоа дали на седницата присуствуваат странките или не.

Член 5

Судиите ја носат тогата преку својата облека.

Член 6

Судиите се должни со нужно внимание да ја чуваат тогата и да се грижат за нејзиниот изглед и одржување.

Тогата се чува во просторите на судот.

Член 7


Тогата е од траен карактер и ќе биде заменета со нова само во случај на трајно оштетување за што одлучува претседателот на соодветниот суд.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-2005/1
8 октомври 1996 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Владо Поповски, с.р.



ПРИЛОГ БР. 1

1083.

Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за здравство, по претходно мислење од Медицинскиот факултет, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ**

Член 1

Во Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование („Сл. весник на РМ“ бр. 1/92, 18/93, 53/95 и 61/95), во глава III – Гранки и времетраење на специјализација на здравствени соработници, во членот 6, по точката 4, се додава нова точка 5 која гласи:

„5. Медицинска психологија 36 месеци“
(можат да специјализираат лица со завршен Филозофски факултет – Отсек психологија)“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за здравство,
проф. д-р Илија Филиче, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред овој суд е заведен спор за сопственост од тужителите Муртези Сабиле, Муртези Исамил и Муртези Сабри, сите од Скопје, против тужените Азизи Ајете, Азизи Азиз, Азизи Нијаз, кои порано живееле во Скопје, а сега се отселиле во странство, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да достават своја сегашна адреса на живеење.

Доколку не се јават, на истите ќе им биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нивните интереси сè до окончувањето на постапката или до нивното јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, IV П. бр. 3249/96.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2004/96 на регистарска влошка бр. 1-655-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на потписници на Основното училиште „АБДИЛ ФРАШЕРИ“, ц.о. с. Боговиње, Тетово.

Основно училиште „Абдил Фрашери“ ц.о. с. Боговиње, Тетово.

Се брише Ханиф Мехмеди, директор, а се запишува Накил Абдиу, директор.

Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2004/96. (7500)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1224/96 на регистарска влошка бр. 1-67934-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „АМАРИЛИС-96“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Тодор Чопов“ бр. 9, Скопје.

Претпријатието е основано со акт од 14.06.1996 год., а основач е Кралева Татјана од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосно (ц.о.).

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-трговскиот промет е Кралева Татјана, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1224/96. (7265)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7202/96 на регистарска влошка бр. 1-4491-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало, производство и услуги „ИКО-ИМПЕКС“ д.о.о. Скопје, извоз-увоз, ул. „Наум Охридски“ 17, Скопје.

Се брише Анастас Грашеска, а се запишува Ристо Витанов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7202/96. (7266)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1643/96 на регистарска влошка бр. 1-67898-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Транспортното трговско услужно претпријатие „ИМИШТИ-04“ експорт-импорт, д.о.о. село Синичане, Тетово.

Основач е Љимани Агим.

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 011949, 012142, 012310, 012322, 012410, 012421, 012429, 012614, 012810, 013021, 013050, 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 020201, 020202, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 070221, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090160, 090181, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Љимани Агим, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1643/96. (7267)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2039/96 на регистарска влошка бр. 1-45439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало „ДАРА-ИМПЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Крсто Асенов“ бр. 6/2-15, Скопје.

Дејности: 011941, 0124231, 012429.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2039/96. (7268)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1110/96 на регистарска влошка бр. 1-263-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Угостителското туристичко претпријатие ад „НОВ ЖИВОТ“ ц.о., ул. „М. Тито“ бр. 10, Тетово.

Се запишува: Трансформација на АД во мешовита сопственост ц.о. „Нов живот“, ул. „М. Тито“ бр. 10, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1110/96. (7269)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3353/96 на регистарска влошка бр. 1-2015-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на АД во приватна сопственост „АГРОСЕР-ВИС“ Автокуќа ц.о. за сервис, ремонт, производство и промет, ул. „Антон Попов“ бб, Скопје.

Се брише досегашниот директор Стефанов Киро, вд директор без ограничување, а се запишува нов директор, Стефанов Киро, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3353/96. (4772)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1448/96, на регистарска влошка бр. 1-64540-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „БАЛКАНИЈА ММ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Франц Розман“ бр. 22, Куманово.

Се брише Доневски Мирослав, вд директор без ограничување, а се запишува Доневска Јасминка, директор без ограничување.

Сд Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1448/96. (4773)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1770/96 на регистарска влошка бр. 1-11989-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „АЛФА-РОМЕО“ извоз-увоз, п.о. с. Черкези, Куманово.

Да се брише лицето овластено за застапување: Шабани Исамедин, директор, целосно овластување, без ограничување, а да се запише лицето овластено за застапување: Шабани Таџедин, директор, целосно овластување, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1770/96. (4774)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1126/96, на регистарска влошка бр. 1-13039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗОЦИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Драгомански“ бр. 39, Куманово.

Се брише Димковски Пстар, а се запишува Станојковиќ Валентина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1126/96. (4775)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5351/96, на регистарска влошка бр. 1-41293-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија и шпедиција „ИТФ“ експорт-импорт д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 106/2, Скопје.

Промена на седиште од Бул. „Јане Сандански“ бр. 84-2/3, Скопје, на Бул. „Јане Сандански“ бр. 106/2, Скопје, општина „Кисела Вода“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5351/96. (4776)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5291/96, на регистарска влошка бр. 1-66894-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, услуги и промет „АТЛАНТА-С“ експорт-импорт ц.о. Куманово, ул. „13“ бр. 11, нас. Иго Тричковик.

Основач е Игор Илиевски од Куманово, не одговара.

Дејности: 011832, 011941, 012321, 012322, 012421, 012429, 013021, 013010, 013042, 013050, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080112, 080114, 080119, 080201, 080202, 080129, 090121, 090160, 090209, 110909, 090189, 110309, 070310, 070320, консигнациона продажба, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието ги има сите овластувања, а за обврските преземени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Игор Илиевски, директор без ограничување во прометот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5291/96. (4777)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3637/96 на регистарска влошка бр. 1-19264-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и промет „ЈАКИМ“ п.о. ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 44, Скопје.

Се брише Јакимовски Симон, а се запишува Манолсва Милица, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3637/96. (4967)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5568/96 на регистарска влошка бр. 1-51223-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширување на дејност на Претпријатието за проектирање, инженеринг и промет „ИНТЕРСПИД-ПРОЕКТ“ д.о.о. „Луј Пастер“ 11, Скопје.

Од основачот Ивановски Арангел извршена е измена на името на фирмата која порано гласеше: „Прет-

пријатие за промет, угостителство и туризам и услуги „ИНТЕР СПИД-ТУРС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Луј Пастер“ 11, со одлука за измена од 7.04.1996 год.

Со истиот акт од основачот извршено е проширување на дејноста: 0117, 011711, 011724, 011729, производство на електрични машини и апарати, 05010, 05020, 050209, 05030, 050301, 050302.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите средства со кои располага.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5568/96. (4987)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1438/96, на регистарска влошка бр. 1-22139-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Трговското претпријатие за промет на мало и големо „ЛИНДА КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Ферид Бајрам“ бр. 6а, Скопје.

Наместо Тахири Насер, директор со неограничени овластување со одлука број 3 од 24.06.1996 год., се именува нов директор: Садат Бајрами, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1438/96. (7419)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2346/96 на регистарска влошка бр. 1-48214-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ВИСА-ТД“ п.п. увоз-извоз, с. Бразда, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Стојан Тасевски, директор без ограничување, а се запишува Јовчевски Љупчо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2346/96. (7498)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4726/96 на регистарска влошка бр. 1-17801-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ДИАКОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 2/1-1, Скопје.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 090179, изработка на други прехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4726/96. (4988)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2901/96, на регистарска влошка бр. 1-66877-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ЦЕНГИС КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ј. Златаноски“ бр. 153.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.1.1996 год., а основач е Ахмети Биљал од Тетово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Ахмети Биљал, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2901/96. (4989)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4579/96 на регистарска влошка бр. 1-56250-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Јавното претпријатие „НАПРЕДОК“ ц.о. с. Прдејци, Гевгелија.

Се брише досегашниот застапник Душан Петров, вд директор без ограничување, а се запишува нов застапник Душан Петров, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4579/96. (4990)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11898/95, на регистарска влошка бр. 1-32227-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач, пристапување на нов основач и промена на застапник на Трговското претпријатие на големо и мало „СЕЛВИЈЕ-ПРОМ“ увоз-извоз ц.о. с. Премка, Кичево.

Досегашниот основач Селвије Усеини истапува од претпријатието на 07.11.1995 год., а пристапува нов основач Осман Усеини од с. Премка, Кичево.

Се брише досегашниот застапник Селвије Усеини во внатрешниот и надворешниот трговски промет, директор без ограничување, а се запишува нов застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет Осман Усеини, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 129896/95. (4991)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4022/96, на регистарска влошка бр. 1-3487-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „БАЛКАН-ЕКСПОРТ“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Фрањо Клуз“ бр. 4/1, Скопје.

Се менува досегашното седиште на претпријатието и од сега ќе гласи: Претпријатие за промет на големо и мало, производство и услуги „БАЛКАН-ЕКСПОРТ“ извоз-увоз д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. 13, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4022/96. (5063)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6371/96, на регистарска влошка бр. 1-67434-

0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, занаетчиство, услуги, транспорт, внатрешен и надворешен промет на големо и мало „ДТК“ д.о.о. „Ленинова“ 29/II-8, Скопје.

Дејности: 01199, 011990, 01311, 013113, 013114, 013115, 01312, 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 0702, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070224, 070229, 080121, 080190, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Карановски Драгољуб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6371/96. (6222)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7169/96 на регистарска влошка бр. 1-67612-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Претпријатието за собирање и примарна преработка на отпадоци, друштво со ограничена одговорност „ОТПАД“ – Гостивар, извоз-увоз п.о. ул. „Индустриска зона“ – Расадник бб, Гостивар.

Трансформација со организирање во претпријатие за собирање примарна преработка на отпадоци, друштво со ограничена одговорност „ОТПАД“ Гостивар, извоз-увоз п.о. ул. „Индустриска зона“ – Расадник бб, Гостивар, настанато со поделба на општествено претпријатие „ЈУГОСУРОВИНА“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7169/96. (6228)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7097/96 на регистарска влошка бр. 1-36418-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија „ЕКА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Снабдевачки центар“ Радишани, Скопје.

Дејности: 080190, 090123, 090124, 090131, 090132, 090160, 090181, 090209.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7097/96. (6250)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 4962/96, на регистарска влошка бр. 1-66865-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија „БО-АН КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр. 1736, Скопје.

Основач: Костенцовски Горан од Скопје.

Дејности: 011010, 011311, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 050301, 050302, 011941, 011990, 012321, 012324, 012421, 012421, 012429, 012623, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013073, 013114, 013121, 0130200, 013903, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090171, 090172, 090201, 090209, 110109, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, застапување, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќај со камиони и со други моторни возила со приколка и без приколка и сл.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка-полни овластувања и за обврските одговара со целиот свој имот-целосна одговорност ц.о.

Директор на претпријатието ќе биде Костенцовска Светлана со неограничени овластувања а исто така за вршење на работи на надворешнотрговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4962/96. (4593)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5397/96, на регистарска влошка бр. 1-25906-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет „РИ-МА“ експорт-импорт д.о.о. Бул. „АСНОМ“ бр. 52/2-3, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Наумовска Анче, директор а се запишува нов застапник Заркова Анка, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5397/96. (4750)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4827/96 на регистарска влошка бр. 1-15985-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ИН-МАКОТРАНС“ увоз-извоз с. Слепче, Демир Хисар.

Бришење на претпријатието „ИН-МАКОТРАНС“ поради припојување кон претпријатието за производство и трговија на големо и мало „МАРАТОН“ увоз-извоз ц.о. ул. „Христо Татарчев“ бр. 66-2/10 со рег. влошка 1-15985 Битола.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4827/96. (4751)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5194/96, на регистарска влошка бр. 1-66951-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „ГОЛДИКО“ д.о.о. ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 39/11, Скопје.

Дејности: 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050301, 050302, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 060501, 060502, 060301, 060801, 080190, 080201, 060503.

Целосна одговорност.

Во свое име и за своја сметка.

Основачи се: Крстевски Љубен од Скопје и Крстевска Злата од Скопје.

Директор е Крстевска Злата, исто така и во надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5194/96. (4752)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4263/96, на регистарска влошка бр. 1-66007-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за транспорт, производство и промет „РАЛЕ ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Антон Чехов“ бр. 46, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 23.01.1995 година, а основачи се: Ратко Миленковиќ и Трајанка Миленковиќ.

Дејности: 060505, 06050, 060501, 060502, 060503, 0606, 06060, 060601, 060602, 060609, 011949, 012001, 012002, 0120201, 013121, 020110, 020121, 020140, 03003, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140.

07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 080190, 110109, 110309, 110909, 110903, 080201, 080202, 110303, 070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странска стока и консигнација, реекспорт, меѓународен патнички и стокан превоз (меѓународен транспорт) и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4263/96. (4753)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5503/96, на регистарска влошка бр. 1-66955-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост, како и запишување право на работење на претпријатието во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ЛОТО-ИМЕРИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Д. Палчиште, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01-01 од 04.04.1996 год. а основач е Имери Хафет од с. Д. Палчиште, Тетово.

Дејности: 011314, 011390, 011940, 011949, 012810, 012820, 012830, 060501, 060502, 060601, 060602, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми, посредување во надворешен трговски промет, комисиони работи, консигнациони работи малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и преставување на претпријатието како во внатрешниот така и надворешниот трговски промет е Сулејмани Фикрет – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5503/96. (4754)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2980/96 на регистарска влошка бр. 1-45029-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно, трговското претпријатие „СТЕФАНО“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Александар Македонски“ бб, Кичево.

Се брише: Герасим Стефаноски – директор без ограничување.

Се запишува: Виолета Стефаноска – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2980/96. (3578)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4465/96 на регистарската влошка 1-66581-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето за вршење работи во надворешно трговското работење на Претпријатието за промет на големо и мало „ТОМИ ЈУНИОР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Максим Горки“ бр. 13, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 4.03.1996 год. а основач е Поп Илиев Саша од Скопје.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Поп Илиев Саша – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4465/95. (3876)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 995/96 на регистарска влошка бр. 1-11525-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо „АНКО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Васил Драгомански“ бр. 52, Куманово.

Се брише Димовски Борис, вд директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Гиевска Жаклина, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 995/95. (3877)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4178/96, на регистарска влошка бр. 1-66608-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и запишувањето право за вршење дејности во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија и услуги „РИВАЛ-МБ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Благоја Стефковски“ бр. 24, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.02.1996 год. а основачи се: Раденко Мишиќ и Валентина Богданоска од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет Раденко Мишиќ, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4178/96. (3878)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13511/95, на регистарска влошка бр. 1-1895-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Градежното, услужно и прометна задруга „МОНТАЖА ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Железничка“ бр. 31-Б, Скопје.

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070221, 070222, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 060501, 060601, 060602, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13511/95. (3879)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3261/96, на регистарска влошка бр. 1-1265-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето согласно чл. 128 од Законот за банките на Стопанска банка – Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 8, Скопје.

Усогласување на Стопанска банка А.Д. Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 7 Скопје, усогласување со законот за банките и штедилниците.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3261/96. (3880)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4578/96, на регистарска влошка бр. 1-66814-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и менувачко работење „БИСЕР-КОМПАНИ-96“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Струмичка“ бр. 5-1-6, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070140, 070150, 050101, 050301, 050302, 110109, 110404, 013121, 012830, 012613, 090139, 012201, 012310, 012324, 060803, 080119, 013041, 013010, 012322, 012001, 013021, 020201, 020111, 090129, 060501, 060502, 060601, 012323, 070310, 070320.

Основач и директор е Неждет Мемед со неограничени овластувања.

Претпријатието за обврските одговара со сите свои средства-потполна одговорност. Претпријатието истапува за свое име и за своја сметка-неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4578/96. (4436)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4460/96, на регистарска влошка бр. 1-21952-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Друштвото со ограничена одговорност во мешовита сопственост за продажба на лекови и помошни лековити средства и набавка на респроматеријали за производство на лекови и помошни лековити средства „БОСФАРИ“ п.о. ул. Бул. „Партизански одреди“ бр. 101, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Трајко Кралев, вд директор без ограничување, се запишува нов застапник Шалака Абдулумид, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4460/96. (4437)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1554/96 на регистарска влошка бр. 1-68055-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ГЕДМИ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Шекспирова“ бр. 3-1416, Скопје.

Дејности: 011313, 011319, 011314, 011320, 011390, 01141, 011420, 011430, 012310, 012321, 012322, 012323, 013400, 07012, 070124, 070224, 070250, 090123, 090124, 090129, 090140, 100101, 100200, 110901, 110903, 120311, 120312, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Мирослав Георгиевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1554/96. (7439)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1757/96, на регистарска влошка бр.1-9900-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Независната локална радио станица „СТУДЕНТСКО РАДИО“ д.о.о. Студентски дом Гоце Делчев В блок, Скопје.

Се брише Димитар Јовески, се запишува Обрад Росиќ, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1757/96. (7440)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2199/96 на регистарска влошка бр. 1-26014-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „КАСКОМ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Никола Добровиќ“ 4/1-23, Скопје.

Како основач на претпријатието лицето Аргир Кирјазовски од Скопје, истапува од претпријатието од 30.08. 1996 год., а се запишува Сашо Кирјазовски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2199/96. (7441)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1961/96, на регистарска влошка бр. 1-67872-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Мешовитото претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услужни дејности „ТЕПСЕ-САС“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ бр. 95, Скопје.

Се брише досегашниот директор Јован Симески од Скопје, а се запишува новиот директор Милан Буршиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1961/96. (7442)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1937/96, на регистарска влошка бр. 1-6777-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на шифра на Претпријатието за промет на големо и мало „ФЛОРИДА-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Радушка“ б.б. Трговски центар ламсла 1, приземје лок. 16, Скопје.

Дејности: 050302, 110109, завршни и занаетчиски работи во градежништво, други финансиски организации.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1937/96. (7443)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1243/96 на регистарска влошка бр. 1-68037-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „БИТУХ“ д.о.о. ул. „Методи Митевски“ бр. 10/5-4, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-96 од 11.06.1996 год., а основач е Арсе Василевски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080113, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080201, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 060501, 060502, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Арсе Василевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1243/96. (7438)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1301/96 на регистарска влошка бр. 1-65030-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на на Претпријатието за производство, трговија и услуги за промет на големо и мало „ВИКОЛ“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Народен фронт“ бр. 19, Скопје.

Од претпријатието „ВИКОЛ“ Скопје истапува досегашниот основач Олимпија Чуранова со одлука од 07.06.1996 год., а се запишува Виктор Лозановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1301/96. (7433)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1576/96, на регистарска влошка бр. 1-4012-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и основач на Претпријатието за производство промет и услуги „ИМПЕКО“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 1, Скопје.

Истапува основачот Петар Мишевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1576/96. (7434)

Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 6085/96 на регистарска влошка бр. 1-67213-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „МАЦОЛА КМ“ д.о.о. извоз-увоз бул. „Јане Сандански“ бр. 70, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 22.04.1996 год., а основач е Сандре Маневски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 110620, 110909, 070310, 070320, застапување, посредување, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Сандре Маневски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје – Скопје, Срег. бр. 6085/96. (7435)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1681/96, на регистарска влошка бр. 1-66995-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на Претпријатието за производство, промет и услуги „ВИАНА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Наум Наумовски“ бр. 77, Скопје.

Истапува основачот Будимир Јоловиќ.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1681/96. (7436)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 327/96 од 03.IV.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот ЛПТМ „Медитеран Инпекс“ од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 23.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 год. во 12,00 часот, во барака 4, соба бр. 5.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1831)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека на ден 13.V.1996 е отворена стечајна постапка над должникот „Унион-Инвест“ – Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Румена Хаципанзова“ бр. 27-б.

Стечајната постапка се води под СТ. бр. 238/96.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.XI.1996 год. во 8,45 во барака бр. 4, соба број 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.. (1832)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 85/96 од 02.X.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија „Аста“, Скопје, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 82-а.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 год. во 11,15 ч. барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 82/96 од 02.X.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот МПП „КУРИЦА ТРЕЈД“, Скопје, ул. „Рудо“ бр. 17.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петрески од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 год. во 11,30 ч. барака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1302/96 од 17.VI.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот ППТ „Гуљо Транс“ од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 35.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Димитровска Мирјана, ул. „В. Тодоровски“ бр. 5/8, Скопје, тел. 416-951.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.XI.1996 год. во 8,30 соба бр. 59 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 442/96 од 24.IV.1996 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот „Соти“ од Скопје ул. „Луј Пастер“ бр. 5.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.XI.1996 год. во 8,10 соба бр. 59 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 191/96 од 14.X.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало во приватна сопственост „Мона – Трејд“ од Скопје, ул. „Беласица“ бб.

За ликвидационен управник е одреден Касниоски Игне од Скопје, ул. „Торонто“ бр. 28, телефон 318-267.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 21.11.1996 год. во 10,30 ч. барака бр. 4 соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1826)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 244/96 од 25.IX.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно услужно претпријатие „Биснис – Проект“ д.о.о., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7/8-13.

За ликвидационен управник е одреден Драган Велчковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр.9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 28.XI.1996 год. во 11 ч. соба бр. 60-а во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1827)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 248/96 од 14.X.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет услуги „Парајс“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 11, жиро-сметка 40120-601-333735.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 9 соба бр. 59 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1828)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 249/96 од 14.X.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и одржување на електрични уреди „Елна – Електроник“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 7/30, жиро сметка 40100-601-160290.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 9 часот соба бр. 59 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1829)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 208/96 од 24.XI.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и увоз-извоз „Бил-Велстекс“ д.о.о. од Скопје, жиро сметка 40110-601-197506.

За ликвидационен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 8,20 ч. соба бр. 59, зграда на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1830)

Окружниот суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 658/96 од 20.VI.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно услужно, трговско претпријатие „Новак“ експорт-импорт од Титов Велес, жиро сметка 41600-601-33220.

За ликвидационен управник е одреден Јованов Звонимир од Титов Велес, ул. „9 Ноември“ бр. 36, телефон 093/34-072.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на ликвидациониот должник накнадно ќе се закаже.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Саба“ д.о.о. увоз-извоз – Скопје.“ (5250)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за превоз, услуги и трговија „Трансурбан Конзорциум“ д.о.о. Скопје“ (5268)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство на теписи конфекција и сервис „Македонски фолклор“ А.Д. – Скопје.“ (5304)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Воена книшка, издадена од ПОЕ на МО – Куманово на име Оливер Стојчевски, с. Биљакотце, Куманово. (5251)

Работна книшка на име Ѓунул Зејнул, Скопје. (5269)

Работна книшка на име Ремзи Зејнул, Скопје. (5270)

Работна книшка на име Мухарем Исмани, Скопје. (5271)

Работна книшка на име Кирил Ацески, Скопје. (5272)

Тековна сметка бр. 0022531.60 и чековите бр. 0002294128 и 0002294129, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Павлина Никиќ, Скопје. (5273)

Индекс бр. 9414, издаден од Земјоделски факултет – Скопје на име Стеве Спиркоска, Прилеп. (5274)

Работна книшка на име Столе Стојанкиќ, Скопје. (5275)

Работна книшка на име Сејфуловски Абдулсамет, с. Блаце, Скопје. (5276)

Работна книшка на име Љупка Јарева, Скопје. (5277)

Работна книшка на име Кирил Хаџихристовски, Скопје. (5278)

Работна книшка на име Пајазит Бислими, Скопје. (5280)

Пасош бр. 387279/94, издаден од УВР – Скопје на име Фадиљ Брахими, ул. „Места“ бр. 11, Скопје. (5281)

Работна книшка на име Берам Реџеми, Скопје. (5282)

ТИР-Уверение за превоз на стока за полуприколка „УТВА“ со регистрација СК-431-АК, издадено од „Царинарница“ – Скопје на име А.Д. „Мактранс“ – Скопје. (5283)

Ученичка книшка за средно образование, издадено од УСО „Кочо Рацин“ – Скопје на име Наташа Костевска, Скопје. (5284)

Пасош бр. 012753/93, издаден од ГУВР – Скопје на име Елмаз Сали, ул. „Славка Димкова“ бр. 43, нас. Драчево, Скопје. (5285)

Пасош бр. 0429784/95, издаден од УВР – Скопје на име Северџан Шаиновски, ул. „Божидар Рајковиќ“ бр. 29, Скопје. (5286)

Пасош бр. 703603/95, издаден од УВР – Скопје на име Драги Тодоровски, ул. „Богомилски поход 2“ бр. 8, Скопје. (5287)

Пасош бр. 0743811/96, издаден од УВР – Скопје на име Алиса Ибраим, ул. „Лисец“ бр. 34, Скопје. (5288)

Пасош бр. 603110/95, издаден од УВР – Скопје, на име Ласто Димитров, ул. „Коце Металец“ бр. 11/3, Скопје. (5289)

Пасош бр. 645088/95, издаден од УВР – Скопје на име Јосип Владановиќ, ул. „Коце Металец“ бр. 2/2, Скопје. (5290)

Пасош бр. 213652/94, издаден од УВР – Скопје на име Мирсад Мешиќ, ул. „М. Митевски“ бр. 11/8-1, Скопје. (5291)

Пасош бр. 391702/94, издаден од УВР Скопје на име Беќим Рама, ул. „171“ бр. 24, Скопје. (5292)

Чек бр. 2708037, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 33022-57, на име Димо Цветаноски, Скопје. (5293)

Чекови бр. 139018, 139019 и 139020, издадени на тековна сметка бр. 2000011018 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Михајло Младенов, Скопје. (5294)

Работна книшка на име Марјан Трајановски, Скопје. (5295)

Работна книшка на име Зоран Миловановски, Скопје. (5296)

Работна книшка на име Бајрам Сали, с. Грчец, Скопје. (5297)

Работна книшка на име Благојче Димовски, Скопје. (5298)

Работна книшка на име Станчо Јовановски, Скопје. (5300)

Работна книшка на име Ѓунул Зејнул, Скопје. (5301)

Работна книшка на име Мухарем Исмани, Скопје. (5302)

Работна книшка на име Кирил Ацески, Скопје. (5303)

Пасош бр. 239153/94, издаден од ОВР – Струга на име Калики Фламур, ул. „Мемет Илјас“ бр. 22, Струга. (5306)

Пасош бр. 71282, издаден од УВР – Куманово на име Алији Али, ул. „Х.Т.Карпоп“ бр. 35, Куманово. (5308)

Пасош бр. 0200490 на име Василевски Сашко, ул. „Први мај“ бр. 12-а, Берово. (5308)

Пасош бр. 224269, издаден од УВР – Штип на име Василевски Зоран, ул. „Б. Крајгер“ бр. 14/9, Штип. (5311)

Чекови бр. 6617188; 771064 од бр. 11426798-800 до 11426802 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 36595-90, со стан во с. Кадино, Скопје. (5312)

Пасош бр. 308823/94, издаден од УВР – Тетово на име Јован Богоевски, с. Беловиште, Тетово. (5313)

Пасош бр. 308822/94, издаден од УВР – Тетово на име Рајна Богоевска, с. Раотинце, Тетово. (5314)

Пасош бр. 231231 на име Амзан Сани, с. Дебреше, Гостивар. (5315)

Пасош бр. 169751, издаден од УВР – Штип на име Доневски Тони, ул. „Митрашинска“ бр. 3, Штип. (5316)

Пасош бр. 116493 на име Митевски Зоранчо, с. Обленево, Кочани. (5314)

Пасош бр. на име Додев Орце, Кратово. (5318)

Пасош бр. 0008238 на име Ѓорѓиев Благој, ул. „Методи Цонев“ бр. 46, Кавадарци. (5314)

Пасош бр. 138913 издаден во ОВР – Струга на име Хасани Мемет, Струга. (5321)

Пасош бр. 507637, издаден од УВР – Штип на име Мемет Пазаит, с. Степанци Штип. (5321)

Пасош на име Даути Ѓулије, ул. „Преспанска“ бр. 32, Тетово. (5322)

Пасош бр. 148433 на име Даути Екрем, ул. „Преспанска“ бр. 32 Тетово. (5323)

Пасош бр. 063165/93, издаден од УВР – Тетово на име Реџеми Шабан, с. Камењане, Тетово. (5324)

Пасош бр. 309418 на име Незир Матијани, с. Мало Турчане, Гостивар. (5325)

Пасош бр. 041477/93, издаден од УВР – Тетово на име Сулејмани Муса, с. Вејце, Тетово. (5326)

Пасош на име Салиевис Мефаил, ул. „Радонски пат“ бр. 197, Штип. (5327)

Пасош на име Зејнелов Орхан, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 189, Велес. (5328)

Тековна сметка бр. 8291/93 и чек бр. 1307537, издадени од Стопанска банка – Струмица на име Гонев Здравко, ул. „Панче Пешев“ бр. 55-II-7, Струмица.

Пасош бр. 042147 на име Ајдари Дашимир, с. Гургевиште, Гостивар. (5391)

Пасош бр. 0068300, издаден од УВР – Гевгелија на име Чакаров Никола, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 3/17, Гевгелија. (5392)

Пасош бр. 0348312, издаден од Гевгелија на име Тодоров Михаил, ул. „Булевар Гевгелија“ бр. 3/9, Гевгелија. (5393)

Пасош бр. 0144701/93, издаден од УВР – Тетово на име Амза Ирфет, ул. „Илинденска“ бр. 12, Тетово. (5394)

Пасош бр. 0146440, издаден од УВР – Тетово на име Емини Ферик, с. Јажинце, Тетово. (5395)

Пасош бр. 0021313/93, издаден од УВР – Тетово на име Амза Акиф, ул. „Илинденска“ бр. 129, Тетово.

Чекови од бр. 0002753374 до 0002753378, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0005256801, на име Колевска Елизабета, Скопје. (5396-а)

Пасош бр. 370055 на име Сефери Газменд, ул. „Партизански одреди“ бр. 94, Кичево. (5291-а)

Пасош бр. 368486 на име Сефери Абдул, ул. „Партизански одреди“ бр. 94, Кичево. (5292-а)

Пасош бр. 0630459/95, издаден од ОВР – Крива Паланка на име Младеновски Јане, ул. „Партизанска“ бр. 5-2/20, Крива Паланка. (5293-а)

Пасош бр. 301395 на име Хани Арбен, с. Врапчиште, Гостивар. (5390-а)

Пасош бр. 203490, издаден од УВР – Куманово на име Алији Фатмир, с. Матејче, Куманово. (5393-а)

Пасош бр. 0000918, на име Јосифоски Димче, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 47, Прилеп. (5329)

Патна исправа бр. 54-4600/1 на име Проданов Ристо, ул. „5-ти Ноември“ бр. 11, Струмица. (5330)

Патна исправа бр. 54-4578/1 на име Проданов Драган, ул. „Младинска“ бр. 47, Струмица. (5331)

Чекови бр. 8219821 и 8219822, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје, на тековна сметка бр. 21625/69, на име Славко Спирковски – овластено лице, бул. „О. Револуција“ бр. 10/II/19, Скопје. (5333)

Пасош бр. 768995, ОВР – Струма на име Османи Енис, ул. „Боро Дуни“ бр. 31, Струга. (5334)

Пасош бр. 402989 на име Весели Агим, с. Ломница, Гостивар. (5335)

Пасош бр. 27284, издаден од УВР – Штип на име Андонов Зоран, ул. „Боро Арсов“ бр. 10/12, Штип. (5336)

Чек бр. 11427811, издаден на тековна сметка бр. 23597-61 од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Иван Пешев, ул. „Партизански одреди“ бр. 4/III-10, Скопје. (5337)

Чековна картичка бр. 6881/73 и чекови од бр. 1407473 до 1407480, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје Филијала – Штип на име Станка (Гачева) – Клиничарска, ул. „Солидарност“ бр. 11/1, Штип. (5338)

Чековна картичка бр. 2315/61 и чек бр. 1371919, на име Спасов Методи, ул. „5-та Партизанска конференција“ бр. 7/13, Штип. (5339)

Пасош бр. 225955, издаден од УВР – Штип на име Ибраимов Али, ул. „Косовска“ бр. 53, Штип. (5340)

Пасош бр. 163974/94, издаден од УВР – Тетово на име Сундиани Бујанаки, с. Доборце, Тетово. (5341)

Пасош бр. 174728 на име Емини Шераведин, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 26, Гостивар. (5342)

Пасош на име Лекпек Салко, с. Г. Оризари, Велес.

Пасош бр. 001706 на име Трпоски Спаско, с. Волино, Охрид. (5344)

Чековна карта бр. 6546/35, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јаким Јанев, Штип. (5345)

Пасош бр. 768594/96, издаден од ОВР – Струга на име Карче Алајдин, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. (5346)

Пасош бр. 78322/93, издаден од ОВР – Струга на име Карче Сунуус, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. (5347)

Пасош бр. 78186/93, издаден од ОВР – Струга на име Карче Гондул, ул. „Боро Шаин“ бр. 5, Струга. (5348)

Пасош бр. 300547/96 на име Цаноска Цезија, с. Окитиси, Струга. (5349)

Пасош бр. 612879 на име Тренески Никола, с. Д. Коњско, Охрид. (5350)

Пасош бр. 0805405, издадени од МВР – Кочани на име Арсов Крум, с. Прибачево, Кочани. (5351)

Свидетелство за III година на име Ѓорѓиева Каролина, с. Виничани, Градско. (5352)

Пасош бр. 0137695, издаден од МВР – Дебар на име Пачуку Дритан, ул. „Ленинова“ бр. 7, Дебар. (5353)

Пасош бр. 0531531, издаден од МВР – Дебар на име Качалнику Сиана, ул. „1 Мај“ бр. 15, Дебар. (5354)

Пасош бр. 780242, издаден од УВР – Штип на име Миладиновски Петре, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. (5355)

Пасош бр. 780241, издаден од УВР – Штип на име Миладиновски Кристијан, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. (5356)

Пасош бр. 780240, издаден од УВР – Штип на име Миладиновски Даниел, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. (5357)

Пасош бр. 780239, издаден од УВР – Штип на име Миладиновски Дарко, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Штип. (5358)

Пасош бр. 0061319, издаден од УВР – Прилеп на име Демироски Сафија, ул. „Гостиварска“ бр. 3, Прилеп. (5359)

Пасош бр. 296206/94, издаден од ОВР – Струга на име Велковиќ Василије с. Ташмаруништа, Струга. (5360)

Пасош бр. 186101/94, на име Арслани Лулзими, с. Заграчани, Струга. (5361)

Пасош бр. 406296 на име Лазими Иљаз, с. Добридол, Гостивар. (5362)

Пасош бр. 0403727, издаден од ОВР – Гостивар на име Геческа Анета, ул. „Бањашница“ бр. 54, Гостивар. (5363)

Тековна сметка на име Имери Нагиб, с. Долна Бањица, Гостивар. (5364)

Пасош бр. 0966944, издаден од УВР – Прилеп на име Петрески Марјанчо, ул. „Моша Пијаде“ бр. 373, Прилеп. (5365)

Пасош бр. 145501 на име Салаји Елфат, с. Врапчиште, Гостивар. (5366)

Пасош бр. 090451 на име Ахмети Емин, ул. „С. Костоски“ бр. 3, Гостивар. (5367)

Пасош бр. 134140/93, издаден од УВР – Куманово на име Мицевски Добре, ул. „Тане Георгиев“ бр. 35, Куманово. (5368)

Пасош бр. 134141/93, издаден од УВР – Куманово на име Мицевска Анѓа, ул. „Тане Георгиев“ бр. 35, Куманово. (5369)

Чекови од бр. 11668029 до 11668041, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Милева Петровска, ул. „В. Комаров“ бр. 24/2-9, Скопје. (5370)

Чекови од бр. 10829932 до 10829940 од тековна сметка бр. 14253-23, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Спасовска Лидија, ул. „АФЖ“ бр. 56, н. Радишани, Скопје. (5371)

Пасош бр. 139864/93 на име Тајроска Хава, ул. „Цветан Димов“ бр. 15, Струга. (5370-а)

Пасош бр. 397071 на име Рамадани Назми, с. Грешници, Кичево. (5372)

Пасош бр. 0531179/95, издаден од ОВР – Дебар на име Гонце Коруши, ул. „29 Ноември“ бр. 4, Дебар. (5373)

Чековна картичка бр. 4581/49 на име Османов Ибиш, ул. „С. Давчев“ бр. 53, Велес. (5374)

Тековна сметка бр. 123/35 и чекови од бр. 0000570289 до 0000570293, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – филијала Кочани на име Дончева Николина, ул. „Охридска“ бр. 72, Кочани. (5375)

Чекови од бр. 11785856 до 11785859, издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 8637/50, на име Даниела Дервенци Шикова, ул. „Ј. Сандански“ бр. 63/1/4, Скопје. (5376)

Пасош бр. 386418/94, издаден од УВР – Скопје на име Ибраим Цвџет, ул. „Горѓи Пенков“ бр. 26-а, Скопје. (5379)

Пасош бр. 751652/95, издаден од УВР – Скопје на име Симо Симовски, ул. „Христо Смирнески“ бр. 25. (5378)

Пасош бр. 156386/95, издаден од УВР – Скопје на име Африм Рамадани, с. Кондово, Скопје. (5380)

Пасош бр. 706046/95, издаден од УВР – Скопје на име Мирко Васев, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 15/22, Скопје. (5381)

Чекови од бр. 2830283 до 2830289, 2237930 и 1208669, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Шапчески Стеван, Скопје. (5382)

Чекови од бр. 939797 до 939806, 2219740, 2058720 и 2165483, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка 71031-50 на име Шапчески Стеван, Скопје. (5383)

Решение бр. 18-5795/2 за компензациона работа, издадено од Министерството за надворешни работи на име Мермерен комбинат – Прилеп. (5385)

Работна книшка на име Софија Цимбировска, Скопје. (...)

Работна книшка на име Шевки Рамадани, с. Арачиново, Скопје. (5386)

Работна книшка на име Хајрула Адани, Скопје. (5387)

Работна книшка на име Јелица Цекова, Скопје. (5388)

Диплома за завршено средно образование, издадена од ЕМУЗУЦ „Коце Металец“ – Скопје на име Ружди Ајдари, Скопје. (5389)

Диплома за завршен трет степен метално-машинска струка, издадена од М. У. „Гоце Делчев“ – Скопје на име Тони Петрушевски, Скопје. (5390)

Пасош бр. 1137959/89, издаден од Сирија на име Ахмед Хај Фрај, Сирија. (5397)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сапо Цветановски, Скопје. (5398)

Чековна картичка бр. 104169-23, и чекови од бр. 2285433 до 2285437, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Сузана Богдановска, Скопје. (5399)

Пасош бр. 554233/95, издаден од УВР – Скопје на име Цавид Дураку, с. Рашче, Скопје. (5400)

Пасош бр. 515038/95, издаден од УВР – Тетово на име Џемиљ Абуши, ул. „162“ бр. 4, Тетово. (5401)

Пасош бр. 722972/95, издаден од УВР – Скопје на име Елена Василевска, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 20/10, Скопје. (5402)

Пасош бр. 639148/95, издаден од УВР – Скопје на име Васа Стојановска, ул. „Корушка“ бр. 5, Скопје. (5403)

Пасош бр. 267191/94, издаден од УВР Куманово на име Авни Рамадани, с. Черкези, Куманово. (5404)

Чекови бр. 40003089320 и 40003089321, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 38274/62, на име Елена Утевска, Скопје. (5405)

Чекови од бр. 10829385 до 10829390 издадени од Сто-

панска банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 14164-33, на име Тања Тодорова, Скопје. (5406)

Работна книшка на име Бранко Јанев, Скопје. (5407)

Работна книшка на име Адем Мифтари, Скопје. (5408)

Работна книшка на име Катица Крстеска, Скопје. (5409)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Сами Фрашери“ Скопје на име Фатиме Имери, с. Глумово, Скопје. (5410)

Пасош бр. 0036483, издаден од УВР – Струмица на име Здравков Митре, с. Мохрино 22, Струмица. (5411)

Пасош бр. 559655, издаден од ОВР – Кратово на име Спиридоновски Сапо, с. Филиповци, Кратово. (5412)

Пасош бр. 309569/94, на име Мулаи Емрула, булевар „Браќа Гинески“ бр. 107, Гостивар. (5413)

Пасош бр. 309570/94, на име Мулаи Цеват, булевар „Браќа Гиноски“ бр. 107, Гостивар. (5414)

Пасош бр. 165437 на име Џафери Веап, с. Равен, Гостивар. (5345-а)

Пасош бр. 0769147 на име Фанија Азизовски, Дебар. (5415-а)

Пасош бр. 124545/93 издаден од УВР Скопје на име Рами Муареми, ул. „Војдан Чернодрински“ бр. 84-1/11, Скопје. (4876)

Пасош бр. 0113529 на име Пранговски Гоце, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 5, Берово. (5015)

Пасош бр. 527056 издаден од ОВР Струга на име Шеќероски Богоја, с. Радожда, Струга. (5251)

Пасош бр. 0065474 издаден од ОВР Винаца на име Драганчо Јовановски, ул. „Христо Узунов“ бр. 26, Винаца. (5438-а)

Пасош бр. 438098 на име Јусинов Цицер, ул. „Сутјеска“ бр. 18/2, Штип. (5439-а)

Пасош бр. 427683/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Ерина Кацарска, ул. „Миле Попјорданов“ бр. 21/5, Скопје. (5418)

Пасош бр. 353312/94, издаден од УВР Скопје на име Кимета Бајрами, ул. „Груица Војвода“ бр. 5, Скопје. (5419)

Пасош бр. 478548/94, издаден од УВР Скопје на име Назмија Камилоска, ул. „Павле Илиќ“ бр. 3/1-3, Скопје. (5420)

Пасош бр. 575630/95, издаден од УВР Скопје на име Фета Сабит, с. Огњанци, Скопје. (5421)

Пасош бр. 154521/93, издаден од УВР – Скопје на име Душанка Јаневиќ, бул. „Јане Сандански“ бр. 74/4, Скопје. (5422)

Пасош бр. 792052/95, издаден од УВР – Скопје на име Муталип Муареми, ул. „Џон Кенеди“ бр. 8/2-30, Скопје. (5423)

Чекови бр. 3228417 и 3228423, издадени на тековна сметка бр. 69280-2 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трајче Васовски, Скопје. (5424)

Чекови од бр. 2615623 до 2615632 и од бр. 2523113 до 2523118 и бр. 2523110, издадени на тековна сметка бр. 25613-73 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Викторија Илковска, Скопје. (5425)

Чекови бр. 11934168, 11934169 и 11934170, издадени на тековна сметка бр. 44665-42 од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Љубе Крацевски, Скопје. (5426)

Работна книшка на име Евица Марковска, Скопје. (5427)

Работна книшка на име Ричард Поповски, Скопје. (5428)

Работна книшка на име Ивица Петровски, Скопје. (5429)

Диплома за завршено средно образование, издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје на име Ивица Петровски. (5430)

Пасош бр. 658665 на име Илиева Благица, ул. „Ванчо Прке“ бр. 66, Штип. (5434)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/95), Земјоделската задруга „Мирко Делев“ од Негорци – Гевгелија, објавува

О Г Л А С ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. 33 „Мирко Делев“ од Негорци – Гевгелија ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до Земјоделската задруга „Мирко Делев“ од Негорци – Гевгелија ул. „Маршал Тито“ 66 во Негорци и еден примерок до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/95), Земјоделската задруга „ЗР-НОВКА“ – Зрновци-увоз – извоз, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Зрновка“ – Зрновци, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон Задругата и тоа во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавување на побарувањата, исклучувајќи го земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Даме Груев“ бр. 14, и еден примерок да достават до Земјоделската задруга „Зрновка“ – Зрновци.

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“), Земјоделската задруга „Единство“ од село Брусник, Битола, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Земјоделската задруга „Единство“ од село Брусник, Битола, ја започнува постапката за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата

и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Единство“ е во село Брусник, Битола.

4. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Земјоделската задруга „Единство“ с. Брусник и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „Никуштак“ с. Никуштак – Куманово, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Никуштак“ с. Никуштак – Куманово, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на З.З. „Никуштак“ се наоѓа во с. Никуштак, з.п. Матејче, Куманово.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец, пропишан од Агенцијата на Р. Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува до Агенцијата на Р. Македонија во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. фак. 410, и З.З. „Никуштак“ с. Никуштак – Куманово.

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ број 38/93), а во врска со Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ број 19/96) и врз основа Одлуката за преземање дејствија за спроведување на Законот за трансформација во Земјоделската задруга „БАЛКАН“ од село ТИМЈАНИК – НЕГОТИНО, објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „БАЛКАН“ ОД СЕЛО ТИМЈАНИК – НЕГОТИНО

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивните наследници (државјани на Република Македонија) да ги пријават нивните побарувања од Земјоделската задруга „Балкан“ од село Тимјаник Неготино во согласност со членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Пријавувањата на побарувањата да се достават на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија во согласност со член 35 од Законот за трансфо-

рамција на претпријатијата со општествен капитал, односно во согласност со Правилникот за формата и содржината на образецот за барањето за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката на трансформација на претпријатието со општествен капитал („Службен Весник на РМ“ бр. 3/94), да се достават до ЗЗ „Балкан“ од с. Тимјаник – Неготино и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Балкан“ е во село Тимјаник – Неготино.

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „службен весник на Република Македонија“.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Постелнина“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Цинс“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Предилица“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Општествен стандард“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Транспорт и шпедиција“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“-б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Рос“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на

дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“ - б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Ткасини“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“ - б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОПТК „Македонка – Енергетика“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“ - б.б. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „ПРОГРЕС“ – Пехчево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 10 во Пехчево во време од 8 до 14 часот.

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 10 во Пехчево во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, РЖ „СКОПЈЕ-ФИОРД“ ДОО Ц.О. – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во „с. Вазарци, Кавадарци во време од 8 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ Угостителство и трговија ДОО – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ б.б. во време од 07. до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 17 од Одлуката за начинот на довршување на трансформацијата на остатокот на општествениот капитал во АД „Партизан“ АД во меновита сопственост – Прилеп, Комисијата на АД „Партизан“ – Прилеп објавува.

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ И БЕЗ ПОПУСТ

1. Акциите ги издава АД „Партизан“ – Прилеп.
2. Основна дејност на претпријатието е експлоатација и преработка на камен.
3. Моделот на трансформација е откуп на претпријатието во комбинација со претворање на побарувањата на доверителите во транс влог.
4. Право на купување на акции под повластени услови имаат:
 - работници кои во претпријатието работеле најмалку 2 години пред донесување на Одлуката за трансформација;
 - лица на кои им престанал работниот однос во претпријатието и кои во него работеле најмалку 2 години непрекинато;

– пензионираните работници кои во претпријатието работеле непрскинато 2 години.

Правото на повластено купување на акции со попуст може да се остварува еднократно и само во едно претпријатие.

Корисникот на попустот има право акциите да ги купува со основен попуст од 30% од номиналната вредност зголемена за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието, со што износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25000 ДМ.

Бројот на акциите за продажба со попуст е 4,725,80 акции или 472,580 ДМ.

Вредноста на една акција е 100 ДМ во денарска противвредност.

Акциите со попуст се плаќаат во рок од 5 години со грејс период од 2 години од денот на продажбата.

5. Право на купување на акции без попуст имаат сите вработени лица. Бројот на акциите за продажба без попуст е 8.425,14 акции или 842.514 ДМ. Од кои 227,87 акции или 22.787 ДЕМ се плаќаат во рок од 3 месеци и 8.197,27 Акции или 819.727 ДЕМ се плаќаат во рок од 5 години. Вредноста на една акција е 100 ДЕМ во денарска противвредност.

Акциите без попуст (8.197,27 или 819,727 ДЕМ) се плаќаат во рок од 5 години од денот на потпишувањето на Договорот за реализација на Одлуката за трансформација склучен со Агенцијата за трансформација, со годишна работа од 163,945,40 ДМ.

КОНКУРСИ

А.Д. АК „Тиквеш“ – Кавадарци, врз основа на одлуката на Управниот одбор од 20.06.1996 година распишува

КОНКУРС

1.1. Набавувач е: А.Д. АК „Тиквеш“ – Кавадарци.
– Управа со седиште во Кавадарци, ул. „29-ти Ноември“ бр. 5.

1.2. Предмет на наредбата е: Набавка на комплетна полнилница за пијалаци – вино.

1.3. Полнилница за вино

– Платформа за прифаќање на стаклени шишиња

– Перачица

– Озонатор

– Ниско вакуумска машина за полнење на литарски и седумстотини и десетот грамски шишиња (1/1 и 0,75 л).

– Машина за затворање на шишиња од 1/1 и 0,75 л. крунско, САС и плутано затворање

– Машина за станиолско – ПВЦ обликување

– Машина за сушење на полните шишиња

– Машина за стиктирање на главна етикета, задна етикета, бандерола и грлична лента

– Машина за лот број

– Машина за оформување на картонската кутија

– Машина за автоматско ставање на шишињата во картонската кутија за 6 и 12 шишиња

– Машина за затворање – лепење на полната кутија со шишиња

– Палетизатор

– Машина за обвивање на палетата со фолија

Капацитет на комплетната полнилница за вино треба да биде од 6.000 шишиња на час и од 10.000 шишиња на час.

Во понудата цената да биде изразена во ДМ.

Понудата по можност да биде испишана на англиски јазик.

Во понудата треба да биде назначено начинот на продажба, начинот на плаќање со акредитив или кредитна линија или лизинг. Воедно да биде назначено и времето на изведбата на полнилницата од денот на цврстата порачка.

Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија“.

СОДРЖИНА

1066. Закон за вршење на нотарските работи . . .	3057
1067. Закон за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат.	3075
1068. Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем за набавка на резервни делови за вагони и локомотиви за Македонските железници.	3076
1069. Закон за дополнување на Законот за надворешно-трговското работење.	3077
1070. Одлука за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска	3077
1071. Програма за финансирање на изградба, доградба, адаптација и поголеми поправки на згради на правосудните органи, казнено-поправните и воспитно-поправните установи и за опремување на овие органи и установи во периодот од 1997 до 2001 година.	3077
1072. Уредба за враќање на царина за увезени стоки употребени во производство на стоки за извоз	3078
1073. Одлука за основање на Јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ – Скопје	3079
1074. Одлука за продажба на државниот капитал во МЗТ „Земјоделска механизација“ ДОО од Винаца	3080
1075. Одлука за продажба на државниот капитал во МЗТ „Хепос“ ДОО – Скопје	3080
1076. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Единство“ – с. Октиси	3080
1077. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.	3080
1078. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје.	3081
1079. Одлука за давање согласност на Статутот на Земјоделскиот институт во Скопје	3081
1080. Одлука за давање согласност на Статутот на Ветеринарниот институт „Скопје“ – Скопје	3081
1081. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за тутун во Прилеп	3081
1082. Правилник за изгледот и условите по кои се носи посебна судиска облека (ТОГА)	3081
1083. Правилник за дополнување на Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование	3082

Меѓународни договори – додаток 1-184